



# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Службен гласник на Општина Свети Николе  Излегува по потреба	04.12.2019 година ден месец година Свети Николе Број 20	ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Трезорска сметка 100000000063010 Буџетски корисник 7630140762- 630-10
---	--	---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

## ЗАКЛУЧОК

За објавување на Решение за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на УО „Народен музеј,, – Свети Николе бр. 0801- 660 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 04. 12. 2019 година.

Бр.0901- 675  
04.12. 2019 година  
Свети Николе

Општина Свети Николе  
Градоначалник,  
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 како и член 22 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ,, бр.5/02), а во врска со член 12 точка 2 од Законот за музеите, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 04.12 2019 година донесе:

## РЕШЕНИЕ

за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на  
УО „Народен музеј,, – Свети Николе

1.Благица Стојановска – се разрешува од член на Управниот одбор во „ОУ Народниот Музеј,, од редот на вработените.

Мартина Богданова - се разрешува од член на Управниот одбор на ОУ “Народен музеј” – Свети Николе како претставник од основачот – Општина Свети Николе.

2.Дејан Јакимовски - се именува за член на Управниот одбор на ОУ “Народен музеј” – Свети Николе како претставник од основачот – Општина Свети Николе.

Александар Нацев - се именува за член на Управниот одбор на ОУ “Народен музеј” – Свети Николе од редот на вработените.

3.Мандатот на членот во Управниот Одбор е во траење од 4 (четири) години.

4.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0801-660  
04.12. 2019 година  
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе  
Претседател,  
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Решение за именување на член во Управниот одбор од редот на вработените во ОУ Дом на културата „Крсте Мисирков,, Свети Николе бр. 0801- 661 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 04. 12. 2019 година.

**Бр.0901- 675/2**  
**04.12. 2019 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**М-р. Сашо Велковски с.р.**

Врз основа на член 34 и 37 од Законот за култура - пречистен текст („Службен весник на РМ., бр. 66/03), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 04.12. 2019 година донесе

### **РЕШЕНИЕ**

**за именување на член во Управниот одбор од редот на вработените во**  
**ОУ Дом на културата „Крсте Мисирков,,**  
**Свети Николе**

1.Благојче Стојчевски се именува како член во Управниот одбор од редот на вработените при ОУ Дом на култура „Крсте Мисирков,, Свети Николе.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

3.Мандатот на членот во Управниот Одбор е во траење од 4 (четири) години.

**Бр. 0801- 661**  
**04.12.2019 година**  
**Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе**  
**Претседател,**  
**Кире Алексов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Правилник за наградување на ученици за успеси на републички, Олимписки и меѓународни натпревари бр. 0801- 662 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 04. 12. 2019 година.

**Бр.0901- 675/3**  
**04.12. 2019 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**М-р. Сашо Велковски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа ( СЛ.весник на РМ 5/2002) и член 140 од Деловникот на Општина Свети Николе (Службен гласник на Општина Свети Николе 1/06) Советот на Општина Свети Николе на ден 04.12. 2019 година го донесе следниот

**ПРАВИЛНИКОТ**  
**за наградување на ученици за успеси на републички, Олимписки и меѓународни**  
**натпревари**

**I. Општи одредби**

**ЧЛЕН 1**

Со овој правилник поблиску се уредува начинот и критериумите врз основа на кои Општина Свети Николе согласно законските прописи и подзаконските акти но во рамките на средствата наменети во Буџетот на Општината за оваа цел ќе доделува наградување на учениците од основните и средните училишта на територијата на Општина Свети Николе како и ученици во училишта во други градови жители на Општина Свети Николе за освоени 1, 2 и 3 место на организирани републички, олимписки и меѓународни натпревари.

Се наградуваат учениците кои освоиле награди настапувајќи поединечно или групно во текот на учебната година, за успеси постигнати до почетокот на наредната учебна година.

**ЧЛЕН 2**

Еднократна помош од член 1 на Овој Правилник (во натамошниот текст: Правилникот) ќе се наградуваат ученици кои освоиле резултати од областа на научноистражувачката активност и процес, спорт и спортски активности, уметност и уметнички активности како и други активности значајни за воспитно-образовниот процес, под менторство на училиштето, врз основа на поднесено лично барање до Општината, како и барана дополнителна документација во прилог на истото, по кое постапува Комисија формирана од Градоначалникот.

**ЧЛЕН 3**

Право на доделување на парична награда имаат државјани на РМ, кои имаат статус на редовен или вонреден ученик во основни или средно училиште на подрачјето на Општина Свети Николе, како и ученици во училишта во други градови жители на Општина Свети Николе и со следниве услови:

1. Да се жители на Општина Свети Николе;
2. Да се ученици во основните и средните училишта на подрачјето на Општина Свети Николе и ученици во училишта во други градови во РМ а жители на Општина Свети Николе
3. Да имаат примерно поведење;
4. По истите да не се спроведени определени педагошки, дисциплински или казни мерки од страна на училиштето, да не ја има повторувано годината.

А по Основ за освоени 1, 2 и 3 место на организирани републички, олимписки и меѓународни натпревари.

**ЧЛЕН 4**

Финансиските средства за предвидените награди ги обезбедува Општина Свети Николе од Буџетот на Општина Свети Николе.

Наградите се исплаќаат од Буџетот на Општина Свети Николе со средства предвидени за оваа намена .

**II. Начини и критериуми за доделување награди за успеси на републички, олимписки и меѓународни натпревари како и утврдување на висината за истите**

**ЧЛЕН 5**

Општина Свети Николе постапува по барање од страна на ученикот или родителот/старателот на ученикот за доделување на награди за успеси на републички, олимписки и меѓународни натпревари за ученици кои имаат статус на редовен или вонреден ученик во основни или средно училиште на подрачјето на Општина Свети Николе, како како и ученик или тодител/старател на ученикот од училиште од друг град а жител на Општина Свети Николе

Општина Свети Николе постапува по лично барања за доделување на награди за повеќекратни успеси во текот на учебната година за успеси на републички, олимписки и меѓународни натпревари за ученици кои имаат статус на редовен или вонреден ученик во основни или средно училиште на подрачјето на Општина Свети Николе, како како и ученици во училишта во други градови жители на Општина Свети Николе.

**ЧЛЕН 6**

Во прилог на предлогот Согласно став1 од Член 5 од овој Правилник од страна на училиштето за доделување награди за успеси на ученици на републички, олимписки и меѓународни натпревари, треба да биде доставена комплетна документација со која се докажува основаноста на барањето и тоа:

- Доказ за идентитет на ученикот (копија од извод на родени, лична карта или патна исправа);

- Доказ дека ученикот има успех на републички, олимписки и меѓународни натпревари (копија од Диплома, Признание и сл.), како и опис за истиите;
- Потврда дека ученикот е редовен или вонреден ученик во нивното училиште
- Потврда дека ученикот има примерно поведење и дека кон истиот не е покрената определена педагошка, дисциплинска или казнена мерка од страна на училиштето.
- Копија од трансакциска сметка на ученикот или родителот/старателот на ученикот – во тој случај потребна е и копија од лична карта или патна исправа на родителот.

Во прилог на Барањето Согласно став 2 од Член 5 од овој Правилник од страна на ученикот за доделување награди за успеси на ученици на републички, олимписки и меѓународни натпревари, треба да биде доставена комплетна документација со која се докажува основаноста на барањето и тоа:

- Доказ за идентитет на ученикот (копија од извод на родени, лична карта или патна исправа);
- Доказ дека има повеќепати успех на олимписки и меѓународни натпревари (копија од Диплома, Признание и сл.), како и опис за истите;
- Потврда дека ученикот е редовен или вонреден ученик;
- Потврда дека има примерно поведење и дека кон истиот не е покрената определена педагошка, дисциплинска или казнена мерка од страна на училиштето каде е ученик;
- Копија од трансакциска сметка на ученикот родителот/старателот на ученикот – во тој случај потребна е и копија од лична карта или патна исправа на родителот.

## ЧЛЕН 7

Висината на паричните средства за освоените места на републички натпревар се дадени во следната табела:

Освоено место	За поединечно учество	За поединец од екипа за групно учество
1 место	5 000 Денари	800 Денари
2 место	4 000 Денари	500 Денари
3 место	3 000 Денари	300 Денари

За освоено место на меѓународно и олимписко ниво, учесниците се наградуваат со 100% повеќе од висината на наградите од републичко ниво.

За учениците кои имаат освоено повеќе од три награди на олимписко и меѓународно ниво им следува дополнителен еднократен надоместок во висина од 20.000,00 денари.

## ЧЛЕН 8

Училиштето, до почетокот на наредната учебна година, не покасно од 5 Септември да ги информираат учениците – кандидати за наградата предвидена во одредбите од член 7 став 1 и 2 да достават лично Барање до Општината, а за еднократниот надоместок од член 7 став 3 од овој правилник се доставува лично барање од ученикот со потребната документација до Општина Свети Николе во текот на тековната година.

Наградите за кои се извршени исплати и се во прилог на веќе претходно поднесено Барање не може да бидат повторно земени во предвид во некое наредно Барање.

**III. Комисија за доделување награди на ученици за успеси на републички, олимписки и меѓународни натпревари**

## ЧЛЕН 9

По поднесени предлози од училиштата и лични барања за доделување на награди на ученици за успеси на републички, олимписки и меѓународни натпревари одлучува Градоначалникот на Општината по претходен предлог на Комисијата формирана од Градоначалникот во состав на 5 члена од редот на Општинската Администрација и надворешни членови од областа на воспитно – образованиот процес.

## ЧЛЕН 10

Комисијата работи на седници кои ги свикува и со кои раководи Претседателот на Комисијата, минимум 1 пат во текот на месецот или во зависност од пристигнатите барања.

За текот на седниците на Комисијата се води Записник.

## ЧЛЕН 11

Комисијата ја проверува основаноста и комплетноста на документацијата

приложена кон Барањата во согласност со наведените критериуми.

Комисијата согласно утврдената основаност на Барањата изготвува предлог и истиот го доставува до Градоначалникот.

Врз основа на прифатениот предлог од страна на Градоначалникот се донесува Решение за доделување награди на ученици за успеси на републички, олимписки и меѓународни натпревари.

Комисијата предлага листа на Ментори/Тренери (жители на Општина Свети Николе или вработени во основите или средните училишта на територијата на Општина Свети Николе) на учениците од основните и средните училишта на територијата на Општина Свети Николе кои освоиле 1, 2 и 3 место на организирани републички, олимписки и меѓународни натпревари, до Градоначалникот на Општина Свети Николе а начинот на доделување на награди и признанија по истите ги пропишува Градоначалникот на Општина Свети Николе со свој акт (Решение).

#### **IV. Преодни и завршни одредби**

##### **ЧЛЕН 12**

Составен дел на Правилникот се обрасците за доделување награди на ученици за успеси на републички, олимписки и меѓународни натпревари.

##### **ЧЛЕН 13**

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавување во "Службен Гласник на Општина Свети Николе а ќе се применува по неговото донесување. Со неговото донесување престанува да важи Правилникот за наградување на ученици за успеси на републички, Олимписки и меѓународни натпревари бр. 0801-309 од 13.12.2018 г.

**Бр.0801-662**  
**04.12.019 година**

**Совет на Општина Свети Николе**  
**Претседател,**  
**Кире Алексов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

#### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на информатичката и комуникациската технологија (ИКТ) во 2020 година бр. 0801- 663 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 04. 12. 2019 година.

**Бр.0901- 675/4**  
**04.12. 2019 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**М-р. Сашо Велковски с.р.**

Врз основа на член 22 став 1 точка 13 и член 36 став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ“ бр.5/02). Советот на Општина Свети Николе на 43 седница одржана на ден 04.12.2019 година, донесе:

## **ПРОГРАМА**

### **За активностите на Општина Свети Николе во областа на информатичката и комуникациската технологија (ИКТ) во 2020 година**

#### **1. Важноста на информатичката и комуникациската технологија**

Со користењето на информатичката технологија се зголемува ефикасноста и ефективноста на работењето на администрацијата и услугите што се нудат како производ на самата администрација. Вложување во квалитетна информатичка опрема значи вложување во брзината и ефикасноста на работењето на администрацијата, тоа значи задоволни корисници на електронските услуги – странки и сите лица засегнати со изходот од работата на администрацијата. Модернизирањето на информатичката инфраструктура вклучувајќи квалитетен хардвер и софтвер значи, побрз и поефективен тек на работите и значително подобрени услуги кон граѓаните. Ивестицијата во информатичката технологија е повратна инвестиција т.с. со самото инвестирање се намалуваат трошоците за обработка на податоци и дополнителен ангажман на луѓе.

#### **2. Хардверска и софтверска подготвеност на општината**

Потребно е инвестирање во хардверската опрема и софтверската платформа во општината поради зголемениот број на апликативни софтвери кои бараат подобра хардверска подготвеност. Набавка на нов хардвер кој би ги задоволувал потребите за идејни решенија и пораст на користењето на информатичките ресурси. Доколку континуирано се обновува инфраструктурата и алатките за работа општината нема да се соочува со проблеми и нема да се оптеретува буџетот.

#### **3. Стратешки цели**

##### **Обезбедување на ИТ инфраструктура**

Информатичка инфраструктура значи збир на хардвер и софтвер која е централизирано менаџирана како клиент - сервер околина која има за задача да обезбеди непречен проток на податоци и овозможување на квалитетни електронски услуги.

- Безбедна и ефикасна инфраструктура;
- Проширување и подобрување на инфраструктурата;
- Контролирано и безбедно отклонување на проблеми;
- Лесно надградлива и флексибилна инфраструктура;
- Брзо и ефективно отстранување на дефекти и нивна целосна контрола;

## **Оптимизирање на информатичка инфраструктура**

Оптимизирање на информатичка инфраструктура значи подобрена комуникација со уредите во склоп на околината, менаџирање на самата околина во зависност од потребите и приоритетот на истите. Придобивките кои ќе проследат се следниве:

- Ги намалува трошоците;
- Нови сервиси и подобрен квалитет;
- Брзи реакции;
- Високо ниво на корисничка продуктивност;
- Флексибилен пристап;
- Брзо опоравување од оштетување или дефект;

## **Капацитети и знаења**

Општината има потреба од континуирано зајакнување на способностите, вештините и знаењата на вработените во информатичкиот сектор како и администрацијата односно корисниците на ИТ опремата, со што би се организирале интерни и надворешни обуки, тренинзи, од областа на ИТ .

## **Безбедност**

Безбедноста во информатичкиот систем е од големо значење на кое мора да се посвети големо внимание а тие се:

- Обезбедување на сигурносен проток на податоци ;
- Обезбедување на соодветни енкрипции и сертификати за внатрешно користење на ресурсите и податоците;
- Обезбедување на лични податоци на вработените;
- Обезбедување од надворешни влијанија, кражба на податоци, малициозни програми и упад во информатичкиот систем;
- Изработка на (disaster recovery plan) план за опоравување од катастрофа;
- Обезбедување на сигурност на корисниците на е-услугите;
- Обезбедување на личните податоци на корисниците;
- Изработка на решение за сигурносна, енкриптирана копија на податоците – backup и нејзино правилно чување;
- Изноаѓање решение за чување на податоците односно резервните копии (backup) во cloud system или локација вон просториите на општинската зграда.

## **Одржување и воведување на нови е-услуги**

Овозможување на електронски услуги на граѓаните и бизнис заедницата кои ќе допринесат за поефикасна реализација на бараните услуги, со олеснет пристап, и достапност. Изготвување на сервис директно на веб страницата на општината за поднесување на документи и барања по електронски пат. Бенифиции од воведувањето на е-услугите:

- Намалување на трошоците за хартија;
- Намалување на трошоците за печатење;
- Намалување на обемноста за работа на администрацијата;



**ИКТ БУЏЕТ за 2020 година**

ред.бр.	Опис	Количина	Ед.цена Буџет 2020	Вкупно Буџет 2020
1	Набавка на десктоп компјутери	6	25,000	150,000
2	Набавка на печатари	4	15,000	60,000
3	Набавка на мултифункционални печатари	2	30,000	60,000
4	Набавка на преносни (лаптоп ) компјутери	9	24,000	228,000
5	Набавка на мрежна опрема (свичеви , рутери,)	1	80,000	80,000
6	Преносни УСБ Мемории	20	400	8,000
7	NAS уред за мрежно складирање на податоци и бекап	1	40,000	40,000
8	Надградба на систем за видео надзор	1	80,000	80,000
9	Пасивна мрежна опрема мрежни кабли, мрежен алат, конектори и др.	1	40,000	40,000
10	Резервни делови за тековно одржување и сервисирање на компјутерите и принтерите (напојувања, хард-дискови и др.)	1	80,000	80,000
11	UPS уред за непрекинато напојување	4	45,000	45,000
12	Лиценцирана антивирусна заштита (едногодишна лиценца) три серверски	1	20,000	20,000
13	Надградба и одржување на софтвер за даночно одделение LTAS	1	100,000	100,000
14	Надградба и одржување на софтвер за одделение за финансии и буџет ЕДУСОФТ	1	70,000	70,000
15	Набавка на лиценци за софтвер ( firewall и windows )	1	100,000	100,000
			<b>Вкупно:</b>	<b>1.161,000</b>

Бр.0801-663  
04.12.2019год.  
Свети Николе

Совет на општина Свети Николе  
Претседател

Кире Алексов

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на културата во 2020 година во 2020 година бр. 0801- 664 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 04. 12. 2019 година.

**Бр.0901- 675/5**  
**04.12. 2019 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**М-р. Сашо Велковски с.р.**

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), Советот на Општина Свети Николе на 43 седницата одржана на 04.12.2019 година донесе:

**ПРОГРАМА**  
**за активностите на Општина Свети Николе во областа на**  
**културата во 2020 година**

**I. ЦЕЛИ**

Основни цели на оваа Програма се:

- Обезбедување на активен однос на Советот на Општина Свети Николе кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на културата;
- Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Свети Николе;
- Презентирање и афирмирање на творци и интерпретатори од областа на културата.

**II. АКТИВНОСТИ**

Активностите на Општина за реализирање на оваа Програма ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целта на оваа Програма и тоа:

- Континуитет во одржувањето на традиционалните културно уметнички манифестации;
- Реализација на манифестации, програми и проекти кои и даваат посебно обележје на Општина Свети Николе;
- Создавање услови за гостување на еминенти уметници од Република Северна Македонија и странство во Општина Свети Николе;
- Унапредување на меѓународната културна комуникација на реципрочна основа со збратимените градови на Општина Свети Николе;
- Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, организации и фондации кои го помагаат во развојот на културата во локалните заедници.

**I. Приходи –дотации и општински буџет**

		<b>Буџет 2020</b>
1	Библиотечна дејност - К1- самофинансирачки	10.000
2	Музичко и сценско – уметничка дејност - К2	4.974.364
3	Музичко – кинотечка дејност - К3	3.278.812
4	Самофинансирачки активности-К2	1.090.000
5	Самофинансирачки активности-К3	3.701
6	Средства од Буџет на Општина	2.600.000
	<b>ВКУПНО</b>	<b>11.956.877</b>

Прих.конто К1 И К2	Вид на приход	<b>Буџет 2020</b>
723411	Членарина во институци од областа на културата	250000
723412	Приходи од билети за културни манифестации	200000
725939	Останати неданочни приходи	653701
	<b>ВКУПНО</b>	<b>1103701</b>

## II. Расходи од сите видови на приходи табеларно прикажани

АКТИВНОСТИ	Министерст во за култура	Буџет Општина Свети Николе	Вкупно Буџет
	2020	Буџет 2020	2020
Шоу за деца „Свездички“		50.000	50.000
Фестивал на изворен фолклор Тодорица		350.000	350.000
Ден на Општина –14 Септември		350.000	350.000
Трансфери за изградба на црква “Света Лидија Македонка” и за потребите на други цркви во Свети Николе, парохија		300.000	300.000
Светиниколски есенски културен бран (културни настани и ликовна колонија)		300.000	300.000
Културен настан Моторијада 2020 Свети Николе со богата музичка програма		300.000	300.000
Меѓународна културна соработка		30.000	30.000
19 Декември – Патрон на градот Свечена академија и свечена седница Свети Никола		150.000	150.000
Организација на 19 Декември Патрон на градот Свети Николе со музичка програма и др.содржини		200.000	200.000
КУД Јанко Глигоров		90.000	90.000
Промоции на книги		20.000	20.000
Новогодишна и Божиќна програма		20.000	20.000
Ден на шегата –априлијада		10.000	10.000
Драмско студио „Колибри и Глорија“		60.000	60.000
Сцена 71		60.000	60.000
Културна манифестација по повод ден на ромите		10.000	10.000
Оперативни трошоци за програма К2		300.000	300.000
<b>Вкупно средства предвидени од Буџет на Општина</b>			<b>2.600.000</b>

Вкупно средства предвидени од самофинансирачки средства			1.103.701
Вкупно средства предвидени од самофинансирачки активности Програма К2			1.090.000
Вкупно средства предвидени од самофинансирачки активности програма К1			10.000
Вкупно средства предвидени од самофинансирачки активности Програма К3			3.701
Сретства од Блок дотација од Министерство			8.253.176
Вк.ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ К2	4.581.000		4.581.000
Вк.ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ програмаК2	393.364		393.364
Вк.ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ програмаК1			0
Вк.ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ К3	3.060.000		3.060.000
Вк.ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ програмаК3	218.812		218.812
<b>Вкупно</b>			<b>11.956.877</b>

#### IV. ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од средствата на Министерството за култура, Буџетот на Република Северна Македонија, од донации и од Буџетот на Општина Свети Николе, предвидени за 2020 година. При реализација на Програмата, Советот на Општина Свети Николе ќе ги поддржи институциите и здруженијата на граѓани кои ќе реализираат проекти поврзани со културата.

-Со Проектот за затоплување на Домот на култура Крсте Мисирков ќе се аплицира преку Вардарско Планински регион се со цел да се реализира во текот на 2020 година.

#### V. Манифестации поддржувани со други форми на активности

##### \*\*Ден на Општината

За 14 Септември, Денот на Општина Свети Николе се подготвува посебна програма проследена со содржини од областа на културата, свечената седница на Советот на Општина Свети Николе и оддавање почит на значајни личности, настани и борци учесници во ослободување на градот.

## **\*\*Манифестација „Патрон на градот - Свети Никола“**

Во организација на локалната самоуправа во Свети Николе, се празнува 19 декември, верскиот празник – „Свети Никола“, патрон и заштитник на градот Свети Николе.

На 18 Декември, во попладневните часови во забавниот дел се одржува „Свечена академија“ на познати и реномирани групи.

На 18 Декември, Како следен настан е одржување на Свечена седница на Советот на Општина Свети Николе, на која се доделуваат награди за најдобри ученици за учебната 2019/2020 година, од основните училишта – „Кирил и Методиј“, „Гоце Делчев“ и „Даме Груев“, и средното училиште „Кочо Рацин“, признание за просветен работник на годината, како и дипломи за освоени места на ликовниот и литературниот конкурс.

На 19 Декември, Програмата започнува со Свечена богослужба во Црквата „Свети Никола“. Како последен настан е Свечената литија и пресекување на празничниот колач пред споменикот на „Свети Никола“. Свечената литија и пресекување на празничниот колач пред споменикот на „Свети Никола“.

## **\*\*Новогодишна програма**

За програмата за Нова година се предвидени голем број на активности кои се поврзани со украсување на градот и Програми од основните училишта како и доделување на пакетчиња за најмалите.

## **VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

Бр. 0801- 664  
04.12.2019  
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе  
Претседател,  

---

Кире Алексов

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на социјалната заштита во 2020 година во бр. 0801- 665 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 04. 12. 2019 година.

**Бр.0901- 675/6**  
**04.12. 2019 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**М-р. Сашо Велковски с.р.**

Врз основа на член 22, став 1, точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и член 6, став 1 од Законот за социјална заштита (Сл.весник на РМ-бр.21/06), Советот на Општина Свети Николе на **43** седницата одржана на 04.12.2019 година, донесе

**ПРОГРАМА**  
**за активностите на Општина Свети Николе**  
**во областа на социјалната заштита за 2020 година**

**I.      ВОВЕД**

Основната цел на Програма за социјална заштита е развој на интегрален, транспарентен и одржлив и ефективен систем на социјална заштита кој ќе обезбеди достапни, ефикасни и квалитетни мерки и услуги креирани според потребите на корисниците кои живеат на територијата на Општина Свети Николе. Со оваа програма се регулира и поблиската соработка помеѓу централната власт претставувана од Министерството за труд и социјална политика и центрите за социјална работа, со локалната власт, на полето на социјалната заштита.

Програмата за социјална заштита се заснова на Законот за социјална заштита, Програмата за остварување на социјалната заштита, како и други закони и подзаконски акти кои се однесуваат на социјалната заштита, но и надлежностите дадени на општините со Законот за локалната самоуправа и Статутот на Општината Свети Николе, со кои се уредени правата од областа на социјалната заштита.

**II.     ЦЕЛИ**

**Основни цели на оваа Програма се :**

- ☒ Обезбедување активен однос на Советот на Општина Свети Николе кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на социјалната заштита;
- ☒ Изнаоѓање форми за згрижување на социјално ранливи групи;
- ☒ Изнаоѓање форми за социјализација на маргинализирани групи;
- ☒ Подобрување на стандардот на граѓаните;
- ☒ Создавање услови за поквалитетни услуги на децата од предучилишна возраст;
- ☒ Осовременување на училишните установи во однос на организацијата на програмските содржини и соодветни кадровски услови за инклузија на деца со посебни потреби.

**III.    АКТИВНОСТИ**

Активностите на Општина Свети Николе во областа на социјалната заштита ќе бидат



насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма.

Целни групи со оваа програма се опфатени: социјално загрозени и исклучени граѓани, жени мажи, стари и изнемоштени лица, ран детски развој, социјална заштита на лица со посебни потреби, жртви на трговија со луѓе, жртви на семејно насилство.

Активности кои се опфатени со оваа програма се:

### **1. Еднократна и социјална парична помош**

- ☞ Давање на финансиска помош на заболени жени и мажи (жители на општина Свети Николе) од малигни заболувања, како и на жени и мажи кои боледуваат од друг вид на заболувања.

Документи:

\*Барање

\*Лична карта за идентификација

\*Трансакциона сметка

\*Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање

\*Медицински документи

- ☞ Доделување на еднократна парична помош за жени и мажи - жители на општина Свети Николе

Еднократна парична помош ќе се доделува на следните корисници:

1. самохрани родители – жени и мажи;
2. жени и мажи жртви на семејно насилство;
3. лица со посебни потреби – жени и мажи, како и на нивните семејства;
4. семејства во кои не работи ниту еден член;
5. семејства во кои работи само еден член од семејството;
6. семејства настрадани од елементарни непогоди (пожари, поплави).

Документи:

\*Барање

\*Лична карта за идентификација

\*Трансакциона сметка

\*Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање

\*\*Решение или потврда за социјалната положба од надлежна институција (се однесува за од 1 до 5)

\*\*\* За бта точка, најпрвин се доставува Барање за да Комисија за проценка на штети излезе на увид, по увидот од терен, се доставуваат и: записник од Полиција, потврда од ТППЕ Свети Николе, лична карта и трансакциона сметка.

1. Во текот на 2020 година ќе се води родово поделена статистика врз основа на поднесените барања за доделување на еднократната парична помош со цел да се утврди користење на средствата од буџетот од страна на мажи и жени во општината.
2. Родовата статистика ќе биде дел од извештаите и основа за понатамошно планирање на

програми и политики.

- ☞ Доделување на парични средства за новородено дете на мајката или таткото - жители на општина Свети Николе

Документи:

- \* Барање
- \* Лична карта за идентификација
- \* Извод на матична книга на родените како доказ за оставување на право на финансиски средства по овој основ
- \* Извод од матична книга на венчани (доколку се венчани родителите)
- \* Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање
- \* Трансакциска сметка

- ☞ Доделување на парични средства за стари изнемоштени лица – жени и мажи

- \* Барање
- \* Лична карта за идентификација
- \* Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање
- \* Трансакциска сметка
- \* Чек од пензија
- \* Медицински документи

- ☞ Доделување на парични средства самохрани родители

- \* Барање
- \* Лична карта за идентификација
- \* Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање
- \* Трансакциска сметка
- \* Чек од пензија
- \* Доказ од факултет дека детето е редовен студент
- \* Доказ за семејно матријалната состојба

## **2. Поддршка за социјално ранливи и категории и новогодишни пакетчиња за децата од градинката**

- ☞ Народна кујна со проширување на опфатот на корисници - жени и мажи од руралните средини.  
За социјално загроени семејства, преку Народна кујна континуирано ќе се обезбедува топол оброк и за 2020 година.
- ☞ Социјални пакети по повод празнување на Свети Никола  
Општина Свети Николе во континуитет доделува социјални пакети на социјално ранливи категории и лица од руралните средини.
- ☞ Божиќни подароци за социјално загроени семејства (жени и мажи)

Општина Свети Николе во континуитет доделува подароци на социјално загрозените семејства.

- ☞ Новогодишни пакетчиња за децата во детската градинка  
Општината во континуитет предвидува средства за Новогодишни подароци за децата од градинката и заедно со програма од овие дечиња се одбележува почетокот на Новата година и Божиќните празници.
- ☞ Социјални пакети за семејства погодени од несреќа и елементарни непогоди  
Во случај на несреќи и елементарни непогоди, Општината секоја година предвидува средства за помош на семејствата зафатени од непогодите.

### **3. Лица со посебни потреби**

- ☞ Одбележување на 3-ти декември, Меѓународниот ден на лица со посебни потреби.  
На 3-ти декември меѓународниот ден на лица со посебни потреби, Градоначалникот на Општина Свети Николе во континуитет ги посетува лицата кои престојуваат во Дневниот центар за лица со посебни потреби, за кој ден со подароци, коктел и програма подготвена од овие лица се одбележува денот.
- ☞ Новогодишни подароци за лицата со посебни потреби  
Општината во континуитет предвидува средства за Новогодишни подароци за лицата со посебни потреби кои престојуваат во Дневниот центар и заедно со програма од овие лица се одбележува почетокот на Новата година и Божиќните празници.
- ☞ Летен камп за лицата со посебни потреби.  
Во континуитет, лицата со посебни потреби во месец Август престојуваат во детското одмаралиште во Стар Дојран со нивните родители
- ☞ Превоз за лицата со посебни потреби, како и канцелариски материјал  
За да се овозможи поголемо вклучување на лицата со посебни потреби во општественото живеење, Општината ќе обезбеди превоз за лицата за активности надвор од Дневниот центар. Со оваа активност ќе се обезбедат услови за вклучување и учество во културни активности на децата со посебни потреби кои ќе бидат во склад со наставната програма. Општината во континуитет предвидува средства и за канцелариски материјал за функционирање на Дневниот центар.

За сите погоре наведени активности следува табеларниот приказ на приходите и расходите за Буџет на Општина Свети Николе за 2020 година:

#### IV. ПРИХОДИ

Р.бр.	ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ	БУЏЕТ 2020
1	Средства обезбедени од блок дотации	27.665.000
2	Средства обезбедени од целодневен престој - самофинансирачки средства	11.851.000
3	Средства обезбедени од донации	494.140
4	Средства обезбедени од Буџетот на општина Свети Николе	4.010.000
<b>ВКУПНО</b>		44.020.140

## V. РАСХОДИ

Р.бр.	Активности	Дотација 2020	Буџет на самофинансирачки активности 2020	Донација 2020	Буџет на Општина 2020	Вкупно
	<b>Еднократна и социјална парична помош</b>					<b>1.300.000</b>
1.	Доделување на еднократна парична помош за жени и мажи - жители на општина Свети Николе (социјално загрозуени категории)				400.000	400.000
2.	Доделување на парични средства на самохрани родители				300.000	300.000
3.	Доделување на парични средства за новородено дете на мајката или таткото - жители на општина Свети Николе				400.000	400.000
4.	Доделување на парични средства за стари изнемоштени лица – жени и мажи				100.000	100.000
5.	Доделување на парични средства на лица ,жртви на семејно насилство				100.000	100.000

	<b>Поддршка за социјално ранливи и категории и новогодишни пакетчиња за децата од градинката</b>					<b>600.000</b>
5.	Социјални пакети по повод празнување на Свети Никола				300.000	300.000
6.	Новогодишни пакетчиња за децата во детската градинка				200.000	200.000
7.	Социјални пакети за семејства погодени од несреќа и елементарни непогоди				100.000	100.000
	<b>Лица со посебни потреби</b>					<b>810.000</b>
8.	Одбележување на 3-ти декември, Меѓународниот ден на лица со посебни потреби				50.000	50.000
9.	Новогодишни подароци за лицата со посебни потреби				50.000	50.000
10.	Летен камп за лицата со посебни потреби				60.000	60.000
11.	Превоз за лицата со посебни потреби				50.000	50.000
12.	Канцелариски материјал за лицата со посебни потреби				20.000	20.000
13.	Работни средби со стручни лица и децата со аутизам заедно со нивните родители				30.000	30.000

14	Општо корисна работа (ангажирање на лица )-Договор со Агенција за вработување ,УНДП и Општина Свети Николе)			350.000	300.000	300.000
15	Други договорни услуги				250.000	250.000
	<b>ВКУПНО ОД 1 ДО 15</b>					<b>2.710.000</b>
	<b>Трансферни средства</b>					<b>39.516.000</b>
15.	Блок-дотации Детска градинка - плати	24.000.000				24.000.000
16.	Блок-дотации Детска градинка – материјални трошоци	3.665.000				3.665.000
17.	Расходи од самофинансирање – детска градинка		11.851.000			11.851.000
	<b>Капитални инвестиции</b>					<b>1.794.140</b>
18	Санација и адаптација на простор за детско одморалиште во Стар Дојран				300.000	300.000
19	Санација и адаптација на простор за детска градинка во с. Горобинци			494.140	1.000.000	1.494.140
	<b>ВКУПНО</b>	<b>27.665.000</b>	<b>11.851.000</b>	<b>494.140</b>	<b>4.010.000</b>	<b>44.020.140</b>



## **I. АКТИВНОСТИ И ФИНАНСИРАЊЕ**

Активностите од областа на социјалната заштита утврдени со оваа програма ќе се финансираат од средствата на Министерството за труд и социјална политика и Буџетот на Општина Свети Николе предвидени за 2020 година.

-Во текот на 2020 година Општина Свети Николе ќе прави напори да ја изгради детска градинка во с. Ерџелија преку аплицирање на проекти и изнаоѓање на донатори.

-Преку аплицирање на повици кај разни донатори Општина Свети Николе во текот на 2020 година планира да изврши санација на кров на Детска градинка Рахилка Гонева –Клон 1 ,како и замена на прозори и фасадирање на истата во вкупен износ од 4.931.996,00 денари.

При реализацијата на Програмата, Советот на Општина Свети Николе ќе ги поддржи институциите и здруженијата на граѓани при реализирањето на проектите од социјалната сфера за обезбедување на финансиски средства и друга помош од:

- Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија;
- Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;
- Заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство.

## **VII. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА**

Содржините предвидени во оваа програма се финансираат со посебна ставка во Буџетот на Општината.

Дополнителни, проекти и активности ќе предлага Комисијата за општествени дејности и Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените при Советот на Општина Свети Николе.

## **VIII. АКТИВНОСТИ ПОДДРЖУВАНИ СО ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ**

Во општина Свети Николе делуваат неколку здруженија на граѓани чија основна цел е социјализација и инклузија на социјално запуштени лица, стари и изнемоштени лица, маргинализирани групи и зависници од дроги и други наркотици. Општината Свети Николе ќе ги поддржи активностите на отворените дневни центри за згрижување и социјализација. Одбележувањето на денот на

инвалидизираните лица се случува во организација на Здружението на инвалиди на трудот и со Буџетот на Општина Свети Николе се предвидени во програмата К4 каде се наоѓаат сите невладини организации.

## **\*\*ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ**

Други форми на активности, кои ќе бидат поддржани со средства од Буџетот на Општина Свети Николе се:

- обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадри и опрема со која располага општината,
- организирање протоколарни и средби за воспоставување соработка на претставници на општината со потенцијални донатори на проекти од областа на социјалната заштита.

## **IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

Комисијата за општествени дејности го следи реализирањето на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели и активности.

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Свети Николе.

Бр.0801- 665  
04.12.2019 година

Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе  
Претседател,

---

Кире Алексов

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе во 2020 година бр. 0801- 666 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 04. 12. 2019 година.

**Бр.0901- 675/7**  
**04.12. 2019 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**М-р. Сашо Велковски с.р.**

Врз основа на членовите 94,95,96 и 97 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Р.М. „бр.15/15,98/15,193/15,226/15,31/16,142/16 и 190/16 ), а согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост(“Службен весник на Р.М. „бр.193/16), член 15 од Статутот на Општина - Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” „бр. 01/2006), Советот на Општина Свети Николе на **43** седницата одржана на 04.12.2019 година, донесе

**ПРОГРАМА**  
**за уредување на градежно земјиште на подрачјето**  
**на Општина Свети Николе во 2020 година**

**ВОВЕД**

Оваа програма особено ги содржи следните поглавја:

- I. Просторот кој е предмет на уредување;
- II. Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежно земјиште;
- III. Обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со објекти на основната и секундарната инфраструктура;
- IV. Изворите на финансирањето на Програмата;
- V. Пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште;
- VI. Висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште и неговата распределба;
- VII. Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на инфраструктурата;
- VIII. Динамика и извршување на Програмата;
- IX. Надомест за изградба и реконструкција на инфраструктурни објекти на територијата на Општина Свети Николе.
- X. Одредби за реализација на програмата

**I.ПРОСТОР КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ**

Како простор кој е предмет на ова Програма за уредување на градежно земјиште за Општина Свети Николе е просторот кој е дефиниран како градежен опфат на градежно изградено и градежно неизградено земјиште дефинирано со Урбанистички план „ЛУПД или ДУПД. за град Свети Николе и сите останати населени места во Општина Свети Николе.

**I.I . ПОДРАЧЈА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ**

Градежното земјиште во град Свети Николе е поделено на 2 (две) зони според местоположбата во однос на централното градско подрачје и опфатот е ограничен со следното:

**1.Подрачјето на 1-ва зона го опфаќа просторот помеѓу улиците:**

Тргувајќи од раскрсницата помеѓу улица „Младинска“ и „Карпошева“, по улицата „Младинска“ до спој со улица „29-ти Ноември“, десно по улица „29-ти Ноември“ до спој со улица „Јанко Глигоров“, лево по улица „Јанко Глигоров“ до спој со улица „Вељко Влаховиќ“, десно по улца „Вељко Влаховиќ“ се до сервисот „Бацоц“, десно преку мостот на „Светиниколска река“ до улица „Маршал Тито“ (Дистрибуција), десно по улица „Маршал Тито“ до спој со улица „Гоце Делчев“ лево по улица „Гоце Делчев“ со спој со улица „11-ти Октомври“, десно по улица „11-ти Октомври“ до спој со улица „Септемвриска“, лево по улица „Септемвриска“ до спој со улица „Крсте Мисирков“, десно по улица „Крсте Мисирков“ до спој со улца „Овчеполска“, по целата должина на улица „Овчеполска“ до спој со улица „Питу Гули“, десно преку мост (кај Дардо) до улица „Кочо Рацин“, по улица „Кочо Рацин“ до спој со улица „Крсте Мисирков“ и лево со улица „Крсте Мисирков“ до раскрсница со „Младинска“ и улица „Карпошева“

## **2. Подрачјето на 2-ра зона го опфаќа просторот ограничен со улиците:**

Целиот друг простор на градот, освен површината опфатена во прва зона.

### **3. Индустриска зона-Свети Николе**

Оваа индустриска зона го опфаќа просторот од Земјоделското училиште кон Овче Поле, од двете страни на регионалниот пат Свети Николе - Овче Поле се до границите определени со ГУП. Инвенсторите кои ќе градат надвор од границите на ГУП се ослободени од трошоци за уредување на градежно земјиште, а истото треба да го направат сами и на своја сметка, но со претходно обезбедување на сите потребни согласности.

### **4. Индустриска зона „Овче Поле,,**

Оваа зона го опфаќа постојните капацитети на индустриски објекти кои се наоѓаат во делот помеѓу железничката станица и магистралниот пат М5 Штип –Велес , истите егзистираат и ново предвидените согласно Деталниот урбанистички план за индустриска зона „Овче поле,,

Инвенсторите кои ќе градат надвор од границите на УП се ослободени од трошоци за уредување на градежно земјиште, а истото треба да го направат сами и на своја сметка, но со претходно обезбедување на сите потребни согласности

### **5. Зона “мало стопанство”**

Како посебен простор се појавува планираната Малостопанска а зона, која го опфаќа реонот помеѓу реката Периш, патот од “Југосуровина” до Здружението на возачите и автопатот Миладиновци - Штип.

### **7.Населени места во Општина Свети Николе**

Прва зона:

А): Пеширово, Амзабегово, Ерџелија, Мустафино, Кадрифаково, Црнилиште, Горобинци,

Втора зона:

Б): Мездра, Долно Ѓуѓанци, Немањици, Трстеник, Сопот, Преод, Малино, Стањевци, Павлешенци, Мечкуевци, Ранченци и Кнежје.

В) сите останати места

## **II. ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ**

Под обем на работите за подготвување и расчистување на градежно земјиште се подразбира:

**II- 1** Подготвителни работи и

**II - 2** Расчистување на градежно земјиште

### **II – 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ**

Под подготвителни работи се подразбира:

- Изработка на ажурирани геодетски подлоги и геодетски елаборати.
- Изработка на урбанистички планови
- Изработка на проектна документација за изградба на инфраструктурни објекти.

### **II – 2 РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ**

Расчистување на градежното земјиште со цел да се изврши опремување на градежната парцела со објекти од комуналната инфраструктура.

Под расчистување на градежното земјиште а градежната парцела се смета:

- Решавање на имотно правните односи;
- Уривање на постојните градежни и други објекти на градежно земјиште (градежна парцела), со транспорт на материјалот до одредена депонија

## **III. ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИТЕ НА ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА**

Под обем на опремување на градежното земјиште е изградба на инфраструктурни објекти како што се пристапна улица, водоводна мрежа, канализациона мрежа, електро мрежа со сите свои приклучни елементи како канализациони, водомерни шахти, бандери и друго како можност за индивидуални приклучоци.

Приклучувањето на објектите во мрежата може да го вршат единствено овластени претпријатија по издадено одобрение за приклучок од Општина Свети Николе а на товар на барателите за приклучок, согласно нивните пресметки за потрошен материјал, работна рака , такси и друго..

Опремувањето на градежното земјиште може да биде извршено целосно или делумно, во минатиот период или во моментот кога се уредува.

Под степен на опремување на градежно земјиште се подразбира степенот на опременост на земјиштето со објекти од комунална инфраструктура за задоволување на заедничката и индивидуалната комунална потрошувачка, до границите на градежната парцела.

Степенот на уреденост на градежното земјиште може да биде основен, повисок или понизок од основниот.

### **III– 1 Основен степен на уреденост претставува опременост со:**

- изградба на непречен пристап до градежната парцела од јавен пат, (улицы со тротоари); пешачки патеки и други површини согласно урбанистички планови
- изградба на електрична мрежа;

- улично осветлување
- изградба на водоводна мрежа
- изградба на фекална канализација.
- Изградба на атмосферска канализација

### **III – 2 Повисок степен на уреденост:**

Повисок степен на уреденост ги опфаќа објектите од точка III– 1 и дополнително

- ПТТ(оптичка-телекомуникациона)мрежа
- топлификациона мрежа
- паркинг простори
- гасоводна мрежа
- пречистителна станица за отпадни води

### **III-3 Понизок степен на уреденост**

- непречен пристап до градежна парцела од некатегоризиран јавен пат
- сопствено водоснабдување(нема приклучок на водоводна мрежа)
- септичка јама(нема приклучок на фекална канализација)
- сопствен одвод на атмосферски води(нема атмосферска канализација)
- нестандардно улично осветлување
- надземна нестандартна електрична мрежа.

### **III –4 Опременување со објекти од комуналната инфраструктура до градежната парцела:**

а.) Опременување со објекти од комуналната инфраструктура за заедничка комунална потрошувачка во кои спаѓаат:

- основни градски сообраќајници (примарни и секундарни);
- непречен пристап до градежната парцела од јавен пат;
- магистрални и примарни водоводи за довод на вода заедно со пратечки објекти;
- магистрални и примарни водоводи за одвод на фекална и атмосферска вода заедно со пратечки објекти;
- градски плоштади и јавни прометни површини (улици, тротоари, пешачки и други површини согласно урбанистички планови);
- изградба на јавно осветлување и
- изградба на јавно зеленило.

б.) Индивидуална комунална потрошувачка за кои е извршено или ќе се изврши:

- изградба на секундарна водоводна мрежа до водомерна шахта;
- изградба на секундарна фекална мрежа до последната шахта;
- изградба на секундарна нисконапонска електрична мрежа, до приклучен орман за индивидуални станбени згради и со разводен орман за колективни станбени згради;

Трошоците за уредување на градежното земјиште, што подразбира примарни инфраструктурни објекти со приклучни елементи како можност за индивидуални приклучоци се на товар на Општина Свети Николе.

Трошоците за уредување на градежното земјиште, до градежната парцела согласно склучен договор со Општината може да ги плати и инвеститорот, правно или физичко лице.

Целосното уредување на градежното земјиште, се врши по обезбедувањето на правни, технички услови и материјални средства, но не подолго од пет години по целосната уплата на средствата од страна на инвеститорот.

### III – 5 Опременување со објекти од комунална инфраструктура во границите на градежната парцела.

Уредувањето на градежното земјиште во границите на градежната парцела со комунална и сообраќајна инфраструктура и партерно уредување го врши сопственикот на земјиштето согласно Одобрението за градба. (инвеститорот).

## IV. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА ПРИХОДИ –РАСХОДИ ПРИХОДИ

А.Извори на финансирање		ПРИХОДИ ОД БУЏЕТ НА ОПШТИНА 2020 год .	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ 2019 год
1	Средства од надоместок за уредување на градежно земјиште од корисници на земјиште за изградба на објекти	23.294.706	
2	Средства од надоместок за користење на јавно прометни површини	1.000.000	
3	Приходи од јавно осветлување	13.000.000	
4	Приходи од закупнина на имот на општина Свети Николе	1.000.000	
5	Надомест од продажба на градежно земјиште	4.650.000	
6	Трансфери од Агенција за државни патишта	3.293.294	
7	Надоместок од утврдување на правен статус на бесправни изградени објекти	3.000.000	
8	Приходи од закуп на земјоделско земјиште	17.000.000	



9	Приходи од надоместок за одржување на јавна чистота	6.000.000	
10	Приходи од други донатори( домашни и странски)		25.675.000
11	Грант пеку меѓугранична соработка со Грција		9.000.000
	<b>ВКУПНО</b>	<b>72.238.000</b>	<b>34.675.000</b>

## РАСХОДИ

			БУЏЕТ 2020	ДОНАЦИИ 2020
<b>Ф</b>		<b>УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ</b>		
<b>Ф1</b>	<b>Ф10</b>	<b>УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ</b>		
		ГУП, ДУП, УП за село, УП вон населено место - Урбанистичко архитектонски проекти и ревизија на горе наведените и геодетски услуги	3.000.000	
		Изработка на сообраќаен елаборат за град Свети Николе со земање предвид на специфичните потреби за мобилност на жените и мажите во сообраќајот како и лицата со посебни потреби	300.000	
		Геодетски услуги	2.000.000	
<b>Ф1</b>	<b>Ф10</b>	Изработка на урбанистички планови за 8 села ( Горобинци, Ерџелија, Мустафино, Трстеник, Преод , Амзабегово, Кадрфаково и Црнилиште) ДДВ	800.000	
		<b>Вкупно Ф1</b>	<b>6.100.000</b>	<b>0</b>
<b>Ф2</b>	<b>Ф20</b>	<b>УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ</b>		
		Надзор на изведбени работи во инфраструктурата	800.000	
		Стратегиска оцена за влијание на УП врз животната средина	400.000	
		Елаборати за животна средина	100.000	

		Стручна ревизија за урбанистички планови	800.000	
		Геомеханички истражувања	300.000	
		<b>Вкупно Ф2</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>
<b>ФА</b>		Експропријација	1.500.000	
		Подготвување на техничка документација за сите видови на проекти за инфраструктурни објекти и ревизија на горенаведените	<b>2.000.000</b>	
		Изработка на техничка документација за фекална канализација за три села Пеширово, Сопот и Кнежје ( дел финансиран од Минис. За животна средина во износ од 600.000 денари)	<b>142.000</b>	
		<b>Вкупно ФА</b>	<b>3.642.000</b>	<b>0</b>
<b>ЈГА</b>		<b>СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА -КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>		
		Реконструкција на водоводна мрежа во град Свети Николе	1.700.000	
		Ревитализација на водоснабдителен систем Дивљак	3.700.000	
		Изградба на цевковод од Дивљак до с. Горобинци	2.000.000	
		Реконструкција на водоводна мрежа во населба Лиска	300.000	
		<b>ВКУПНО Ј Г</b>	<b>7.700.000</b>	<b>0</b>
<b>ЈИ</b>	<b>ЈИ</b>	<b>ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ</b>		

			1.000.000	
	<b>ЖИВ</b>	Изградба на атмосферска канализација на ул. 9-ти Мај		
	<b>ЖИВ</b>	Санација на речно корито на Светиниколска река	3.000.000	
		<b>Вкупно ЖИ</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Ј3</b>	<b>Ј30</b>	<b>ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ</b>		
		Јавно осветлување – потрошувачка на ел.енергија	3.750.000	
		Реконструкција на капацитетите за енергетика	1.500.000	
		Новогодишно украсување	250.000	
		<b>Вкупно Ј3</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>
<b>Ј4</b>	<b>Ј40</b>	<b>ЈАВНА ЧИСТОТА</b>		
		Чистење на јавно прометни површини	4.000.000	
		Чистење на градското речно корито (3 пати во годината)	750.000	
		Зимско одржување	1.800.000	
		Проект за јавна чистота –ангажирање на лица со примена на принципот на родова еднаквост помеѓу мажите и жените	1.000.000	
		<b>Вкупно Ј4</b>	<b>7.550.000</b>	<b>0</b>
		Јавен локален превоз на патници во рурални средини во Општина Свети Николе	1.000.000	
Ј5	Ј50	<b>Вкупно Ј5</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Ј6</b>	<b>Ј60</b>	<b>ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ</b>		
		Обележување и поставување на хоризонтална и вертикална сигнализација	300.000	
		Поставување на автобуски постојки за Јавен локален превоз	300.000	
		<b>Вкупно Ј6</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>
<b>Ј7</b>	<b>Ј70</b>	Одржување на зелени површини околу зградите	350.000	

		Пошумување	100.000	
		<b>Вкупно Ј7</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
<b>Ј8</b>	<b>Ј80</b>	<b>ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ</b>		
		Рушење на бесправно изградени објекти	150.000	
		Ерадикација на животни скитници и дератизација	300.000	
		<b>Вкупно Ј8</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
<b>ЈД</b>	<b>ЈД</b>	<b>ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ И ПАТИШТА</b>		
	<b>ЈДА</b>	Реконструкција на улици во град Свети Николе и селата	3.500.000	
		<b>Вкупно ЈДА</b>	<b>3.500.000</b>	
	<b>ЈДВ</b>	Изградба на улици во рурална средина с. Црнилиште	770.000	4.300.000
	<b>ЈДВ</b>	Реконструкција на локален пат од натпатник на автопат до с. Ерџелија	1.262.000	7.011.000
	<b>ЈДВ</b>	Реконструкција на улици во град Свети Николе (ул. Јанко Глигоров, Октомвриска, Гоце Делчев-дел, Кочо Рацин-дел, Солунска и влез во с. Горобинци)	5.000.000	
	<b>ЈДВ</b>	Ангажирање на градежна механизација за тампонирање и чистење на улици во град и села во Општина Свети Николе	2.000.000	
		<b>Вкупно ЈДВ</b>	<b>9.032.000</b>	<b>11.311.000</b>
<b>ЈИ</b>		<b>ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ</b>		
<b>ЈИ</b>	<b>ЈИА</b>			
		Реконструкција и ревитализација на прочистителна станица за отпадни води Свети Николе	1.500.000	<b>9.000.000</b>
		Реконструкција на канализациона мрежа кај Детска Градинка Рахилка Гонева клон 2	200.000	
		Реконструкција на канализациона мрежа во град Свети Николе	300.000	
		<b>Вкупно ЈИА</b>	<b>2.000.000</b>	<b>9.000.000</b>

<b>ЈЛ</b>	<b>ЈЛА</b>	<b>ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)</b>		
	<b>ЈЛА</b>	Изградба на отворен градски базен во Свети Николе	10.000.000	
		<b>Вкупно Ј Л</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>
<b>ЈК</b>	<b>ЈК0</b>	<b>ЈАВНА ЧИСТОТА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)</b>		
		Набавка и монтажа на бехатон плочки	1.450.000	
		<b>Вкупно Ј К</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>
<b>ЈМ</b>	<b>ЈМА</b>	<b>ИЗГРАДБА НА ПАРКОВИ ПОВРШИНИ – ДЕТСКИ ИГРАЛИШТА</b>		
		Изградба на пешачка и велосипедска патека Св.Николе-с.Кнежје 2 фаза	3.004.000	7.064.000
		Изградба на пешачка и велосипедска патека Св.Николе-с.Кнежје 1 фаза	2.510.000	7.300.000
		Изградба на детски игралиште во Свети Николе	500.000	
		<b>Вкупно ЈМА</b>	<b>6.014.000</b>	<b>14.364.000</b>
<b>ЈН</b>	<b>ЈНА</b>	<b>УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)</b>		
		Набавка на клупи за седење на јавни површини и летниковци	750.000	
		Набавка и поставување на цветни жардињери	100.000	
		<b>Вкупно ЈН0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>
		<b>ВКУПНО ЗА Ј-ПРОГРАМА</b>	<b>60.096.000</b>	<b>34.675.000</b>
			<b>12.142.000</b>	<b>0</b>
		<b>ВКУПНО Ф –ПРОГРАМА</b>		
			<b>72.238.000</b>	<b>34.675.000</b>
		<b>СЕ ВКУПНО</b>		

Во текот на 2020 година планирани се следните активности за кои се поднесени апликации за обезбедување на средства за нивна реализација:

-Изградба на фекална канализација во нас. “Кнежевски пат” во износ од 4.540.158 денари за кои средства е поднесена апликација во Министерство за транспорт и врски Скопје.

- Изградба на фекална канализација за дел од населба “Рудина” во износ од 5.650.040 денари за кои средства е поднесена апликација во Министерство за транспорт и врски Скопје.

-- Изградба на фекална канализација за дел од населба “Рудина 2” во износ од 6.058.661 денари за кои средства е поднесена апликација во Министерство за транспорт и врски Скопје.

-- Реконструкција на фекална канализација на ул.“Васка Циклева” во износ од 1.672.858 денари за кои средства е поднесена апликација во Министерство за транспорт и врски Скопје.

- Изградба на атмосферска канализација за дел од ул. “Ќиќевачка” во износ од 1.035.386 денари за кои средства е поднесена апликација во Министерство за транспорт и врски Скопје.

- Реконструкција на водоводна мрежа за улица “Васка Циклева” во износ од 1.748.345 денари за кои средства е поднесена апликација во Министерство за транспорт и врски Скопје.

- Изградба на мост на река “Мавровица” (кај ТД Андонови) во износ од 6.525.626 денари за кои средства е поднесена апликација во Министерство за животна средина Скопје.

По потреба во текот на реализацијата на Програмата, може да се врши прераспоредување на средствата на работите од една во друга позиција.

Програмата за уредување на градежно земјиште е родово одговорна. При нејзината изработка се земаа предвид потребите, улогите и начините на користење на времето и ресурсите од страна на жените и мажите.

Конкретно при изработка на урбанистички планови за 8 села од општината, ќе бидат земени предвид потребите и навиките на жените и мажите од населените места, и тоа при

- Планирање на коловози да се предвиди и изградба на тротоари со цел да одговори на потребите на жените и мажите за движење, како и истите да бидат пристапни за детски колички и лица со посебни потреби кои се движат со помош на количка.

- При планирање на мрежа за осветлување, истата да соодветствува на движењето на жените, со што ќе се обезбеди нивна поголема безбедност.

- Планирањето на изградба и реконструкција на водоводна мрежа, да се води од потребите на мажите и жените и нивните различни улоги во домаќинството.

- Дополнително, во насока на подобрување на животот на жените и мажите во општина, во програмата се планира изградба на пешачка и велосипедска патека, како и детско игралиште во една од населбите.

На овој начин Општина Свети Николе покажува дека ги подржува и применува принципите на родово одговорно креирање на политиките и следствено – родово одговорно буџетирање . Покрај ова овие практики имаат за цел да ги слушнат и да одговараат подеднакво на потребите на мажите и жените ,тие истовремено го зголемуваат нивото на транспарентност, го подобруваат учество на граѓан(к)ите и ги подобруваат економските политики на општината.

Програмата овозможува буџетско следење ,транспарентност и ефикасност на обезбедените средства за спроведување на родоворо буџетирање.

## **VI. Висина на комуналниот надоместок за уредување на градежно земјиште на територија на Општина Свети Николе**

(1) Висината на трошоците за уредување на градежно земјиште во зависност од степенот на уреденост се пресметува по м<sup>2</sup> корисна површина врз основа на заверениот основен проект помножен со следните коефициенти:

### **1. За станбени објекти:**

- станбени повшини, 1,0,
- станбени простории со висина до 2,50м, потпокривен простор 0,2
- лоѓија затворена од три страни, 0,4.
- подлогија затворена од две страни, 0,3,
- балкони, тераси, 0,2,
- заеднички проодни тераси, пасажи, 0,2,
- помошни простории, остава за гориво, котлари, визба , 0,3,
- трафостаници од 35 Кв во објектот и надвор од објектот, 0,3,
- скалишен простор и заеднички комуникации, 0,3,
- стражарница, управител, простории за одмор, 0,5,
- паркиралиштаи гаражи, 0,1.

### **2. За деловни јавни производни објекти:**

- простории, 1,0,
- магацини, 0,5,
- помошни простории, остава за гориво, котлара, 0,3,
- трафостаница до 35 Кв во објект и надвор од објект, 0,4,
- скалишен простор и заеднички комуникации, 0,5,
- паркиралиштаи гаражи, 0,1,
- лоѓија затворена од три страни, 0,5,
- подлогија затворена од две страни, 0. 4,
- балкони, тераси, 0,3 и
- отворен наткриен простор, 0,3.

### **3. За други објекти:**

- катни гаражи, 0,05
- спортски покриени објекти, 0,5
- спортски открити објекти, 0,3
- гасни станици и базни станици за 50% од површината на локацијата, 1,0,
- отворени пазаришта-за 30% од површината на локацијата, 1,0
- базени, 0,2,
- трафостаници над 35 Кв, 1,0.

### **4. За објектите од група на класа на намени „Г“, -производство, дистрибуција и сервиси“:**

- Г1 - тешка и загадувачка индустрија 0,05
- Г2 - Лесна и незагадувачка индустрија 0,01



-Г3 – сервиси 0,01 и  
 -Г4 – Стоваришта 0,01

5. Бензински пумпи и нивни придружни објекти (продавници) кафетерии, ресторани, авто сервиси, автосалони и помошни простории) 1,0

6. За објекти од група на класи на намени Б5 (угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одмаралишта) и за група на класи на намени А4 (хотел, мотел, времено сместување во викенд куќи, планинарски и ловен дом) -сите простории 0,05

(2) По исклучок од став (1) на овој член, во новата корисна површина што ќе се гради согласно заверената проектна документација не се пресметуваат површините на:

- ѕидови и другите конструктивни елементи,
- инсталационите канали,
- окната на лифтови,
- окна на врати и
- отворени паркиралишта.
- подземни резервоари
- објекти заштитени како културно наследство

(3) За агро берзи, откупно дистрибутивни центри или пазари, висината на трошоците за уредување на градежно земјиште, во зависност од степенот на уредување, се пресметува на 50% од вкупната површина.

(4) За ветерници за производство на електрична енергија се плаќа надоместок во износ од 5.000.000,00 денари за секоја единица

(5) За фотоволтаични централи за кои донесувањето на урбанистичката документација го финансира општината и панелите се поставуваат на земјиштето - 150,00 ден/м<sup>2</sup>.

(6) За фотоволтаични централи кои се наоѓаат во урбанизирани подрачја и панелите се поставуваат на покриви од објекти - 80,00 ден./м<sup>2</sup>.

(7) За фотоволтаични централи за кои донесувањето на урбанистичката документација го финансира државата и панелите се поставуваат на земјиштето – 30 ден/м<sup>2</sup>

(8) За објектите од класи на намени „Г“, висината на трошоците не смее да биде повисока од 30% од висината на просечната нето плата во РМ за последната година помножена со коефициентите опишани во предходниот став.

(9) Доколку со изградба на објекти е предвидено отстранување на постоеен објект за пресметување на висината на надоместокот за уредување се минусира соодветната корисна површина на објекти утврдени во имотниот лист.

Врз основа на тоа висината на надоместокот е даден по зони поодделно:

### **ЗОНА - 1**

1	комунален надоместок по основ на корисна станбена површина за новоградби, доградби и надградби	1.550,00ден/м <sup>2</sup>
2	Комунален надоместок по основ на корисна деловна површина за локации со неуреден партер, со обезбеден пристап и инсталации	2.900,00ден/м <sup>2</sup>
3	Комунален надоместок по основ пренамена од корисна станбена површина во корисна деловна површина	1.350,00ден/м <sup>2</sup>
4	За објекти од категорија А-2(колективно домување) за станбен простор	1.550,00ден/м <sup>2</sup>
5.	За објекти од категорија А-2(колективно	2.900,00ден/м <sup>2</sup>

	домување) за деловен простор	
--	------------------------------	--

### **ЗОНА - 2**

1	комунален надоместок по основ на корисна станбена површина за новogradби, доградби и надградби	1.450,00ден.м <sup>2</sup>
2	Комунален надоместок по основ корисна деловна површина за локации со неуреден партер, со обезбеден пристап и инсталации	2.300,00 ден/м <sup>2</sup>
3	Комунален надоместок по основ на пренамена од корисна станбена површина во корисна деловна површина	850,00 ден/м <sup>2</sup>
4	За објекти од категорија А-2(колективно домување) за станбен простор	1.450,00ден/м <sup>2</sup>
5.	За објекти од категорија А-2(колективно домување) за деловен простор	2.300,00ден/м <sup>2</sup>

Висината на надоместок за уредување на градежно земјиште во зона „1,,и во зона „2,, е според дадените табели со исклучок за објекти од „Г,, класа на намени која ќе изнесува 30% од просечно исплатена нето плата во РМ за последната година помножена со коефициентите од точка VI од оваа програма а согласно “Правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на градежно земјиште“( Сл.в.на РМ бр 193/16 ).

### **БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ ЧИИ ИМАТЕЛИ СЕ ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ**

За бесправно изградените објекти чии иматели се верските заедници и кои согласно чл. 57 став 2 од Законот за градење претставуваат градби од втора категорија и се од локално значење, а кои се изградени пред влегување во сила на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, не се плаќа надоместок за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти.

### **ИНДУСТРИСКА ЗОНА-Свети Николе**

Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште на овој дел ќе биде како во зона 2 со исклучок за објекти од „Г,, класа на намени ќе изнесува 30% од просечно исплатена нето плата во РМ за последната година помножена со коефициентите од точка VI од оваа програма а согласно “Правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на градежно земјиште“(Сл.в.на РМ бр 193/16) .

За ветерници за производство на електрична енергија се плаќа надоместок во износ од 5.000.000,00 денари за секоја единица

### **ИНДУСТРИСКА ЗОНА,,Овче поле,,**

Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште на овој дел ќе биде како во зона 2 со исклучок на објект од „Г,, класа на намени која ќе изнесува 30% од просечно исплатена нето плата во РМ за последната година помножена со коефициентите од точка VI од оваа програма а согласно “Правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на градежно земјиште“ (Сл.в.на РМ бр 193/16) .

За ветерници за производство на електрична енергија се плаќа надоместок во износ од 5.000.000,00 денари за секоја единица

### **зона “МАЛО СТОПАНСТВО”**

Висината на надоместок за уредување на градежно земјиште на овој дел ќе биде како во зона 2 со исклучок на објектите со класа на намени „Г,, каде што висината на надоместок ќе се пресметува 30% од просечно исплатена нето плата во РМ за последната година помножена со коефициентите од точка VI од оваа програма а согласно “Правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на градежно земјиште“ (Сл.в.на РМ бр 193/16) .

За ветерници за производство на електрична енергија се плаќа надоместок во износ од 5.000.000,00 денари за секоја единица

### **Населени места во Општина Свети Николе**

Во населените места во Општината - Свети Николе, надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се плаќа по зони и тоа на следниот начин:

#### **Прва зона:**

За: Пеширово, Амзабегово, Ерџелија, Мустафино, Кадрифаково, Црнилиште, Горобинци,. Надоместокот за оваа зона ќе изнесува 20 % од висината во зона 2 за град Свети Николе со исклучок на за објекти од „Г,, класа на намени ќе изнесува 20% од просечно исплатена нето плата во РМ за последната година помножена со коефициентите од точка VI од оваа програма а согласно “Правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на градежно земјиште“ (Сл.в.на РМ бр 193/16) .

За ветерници за производство на електрична енергија се плаќа надоместок во износ од 5.000.000,00 денари за секоја единица

#### **Втора зона:**

За Мездра, Долно Ѓуѓанци, Немањаци, Трстеник, Сопот, Преод, Малино, Стањевци, Павлешенци, Мечкуевци, Ранченци и Кнежје.

., Надоместокот за оваа зона ќе изнесува 15 % од висината во зона 2 за град Свети Николе со исклучок на за објекти од „Г,, класа на намени ќе изнесува 15% од просечно исплатена нето плата во РМ за последната година помножена со коефициентите од точка VI од оваа програма а согласно “Правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на градежно земјиште“ (Сл.в.на РМ бр 193/16) .

За ветерници за производство на електрична енергија се плаќа надоместок во износ од 5.000.000,00 денари за секоја единица

### **Трета зона:**

За ветерници за производство на електрична енергија се плаќа надоместок во износ од 5.000.000,00 денари за секоја единица

За останатите видови градби во трета зона не се плаќа надоместок за уредување градежно земјиште.

Трошоците за уредување на повисок степен на уреденост може да се зголемат доколку се изведени инфраструктурни мрежи од повисок степен за најмногу 20% од утврдените трошоци.

Доколку градежното земјиште е уредено во степен понизок од степенот на основно уредување, надоместокот за уредување на градежно земјиште може да се намали сразмерно на степенот на уреденост, при што намалувањето на надоместокот не може да биде повеќе од 80% од надоместокот што се плаќа за основен степен на уреденост.

## **VII. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА**

За висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште, се склучува Договор за регулирање на надоместок за уредување на градежното земјиште по писмена форма директно помеѓу корисникот на земјиштето од една страна и Општината од друга страна, по доставена заверена проектна документација енергетски и други согласности.

Надоместокот за уредување на градежното земјиште за пренамена од станбен во друг вид простор се наплатува еднократно во висина на евентуалната разлика, а средствата се неповратни.

Во случај кога опремувањето на градежното земјиште е завршено во претходниот период за целосно уредено градежно земјиште, корисникот на земјиштето плаќа надоместок до висината на реалните трошоци за уредување -целосен надоместок.

Во случај кога градежното земјиште се доуредува (кога е изградена основната инфраструктурна мрежа, а на неа треба да се доизгради секундарна инфраструктурна мрежа) корисникот на земјиштето е должен да инвестира во нејзината изградба.

Во случај кога градежното земјиште делумно ќе се уредува или воопшто не се уредува, корисникот на земјиштето плаќа надоместок до висината на трошоците за делумно уредување на земјиштето – делумен надоместок или воопшто не плаќа надоместок.

За објекти за кои до донесување на Законот за Локална самоуправа има склучени Договори за надоместок за уредување на градежно земјиште, а врз основа на донесените тогашни Решенија за локациски услови, помеѓу корисниците на земјиштето и Општина Свети Николе и во меѓувреме се поништени решенијата за локациски услови, а е издадена нова заверена проектна документација, ново настанатите односи ќе се

регулираат со Анекс договор кон основниот Договор помеѓу Општината и корисникот на земјиштето. За исотот корисникот на земјиштето е должен да достави документ – дека во претходниот период документацијата му била поништена.

Трошоците за опремување и изградба на објекти од комунална инфраструктура надвор од конкретната градежна парцела и трошоците за преместување на објекти од комунална инфраструктура за индивидуална и заедничка комунална потрошувачка, што корисникот ги извел и си ги изведува самоиницијативно без учество на Општината, а пред склучување писмени договори за регулирање на надоместок за уредување на градежно земјиште и писмен договор за изведување на објекти од комунална инфраструктура, не се признаваат, освен во локалитети каде биле бесправно изградени објекти, а со донесување на нови урбанистички планови, истите се вклопуваат.

За овие локалитети мора да има исправна техничка документација за изградените објекти од инфраструктура, оверено од надлежен орган и изградените инфраструктурни мрежи примени од јавните комунални претпријатија. При ова се признаваат само трошоците - делот од надоместокот за уредување на градежното земјиште за изградената инфраструктурна мрежа од индивидуална комунална потрошувачка.

Оваа изградена инфраструктурна мрежа мора да биде предадена на Локалната самоуправа; овозможи идно приклучување на нови идни корисници на земјиштето без надомест; а новите корисници на земјиштето да и надоместат на Локалната самоуправа целосен надоместок за уредување на градежното земјиште.

Надоместокот за уредување на градежно земјиште може да се наплатува и по принцип на одложено плаќање, на еднакви месечни рати и процентуално учество од вкупниот износ со обезбедување на инструмент (клаузула) во договорот за сигурна динамика и банкова гаранција за правни или востановена хипотека за физички лица (согласно чл.59 ст.12 и ст.13. од Законот за градење сл.в.на РМ бр.59/11). Во функција на принципот на одложено плаќање се воспоставуваат “прагови” во зависност од висината на долгот и рокот на одложеното плаќање кои се формирани на следниот начин:

#### **1. Плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште од страна на физички лица**

-За вкупен износ на надоместокот до 32.000,00 денари надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се плаќа при склучување на договорот во целост.

-За вкупниот износ на надоместокот од 32.001,00 денари до 96.000,00 денари надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се плаќа 50% при склучување на договорот, а остатокот од 50% ќе се плаќа на 6 (шест) еднакви месечни рати.

- За вкупен износ на надоместокот над 96.000,00 денари надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се плаќа 50 % при склучување на договорот, а остатокот од 50% ќе се плаќа на 12 (дванаесет) еднакви месечни рати.

#### **2. Плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште од страна на правни лица**

- За износ до 64.000,00 денари надоместок за уредување на градежно земјиште ќе се плаќа при склучување на договорот во целост.

За износ над 64.000,00 денари надоместок за уредување на градежно земјиште ќе се плаќа 50% при склучување на договорот ,а остатокот од 50% ќе се плаќа наб (шест) еднакви месечни рати.

Во поглед на одложено плаќање ,присилна наплата ,камата и застареноста на обврската за плаќање ќе се користи клаузулата од договорот помеѓу инвеститорот и органот на општината надлежен за уредување на градежно земјиште.

### **VIII. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА**

Динамиката на извршување ќе зависи од створените правни и технички услови, како и од приливот на средствата од надоместокот за уредување на градежното земјиште и другите средства.

Опремувањето на земјиштето ќе се врши по добивање на одобрение за градење на објекти од комуналната инфраструктура.

### **IX. НАДОМЕСТ ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНАТА**

Градителите на комунални објекти и инсталации: улици, канализација, водовод, електромрежа, ПТТ мрежа, кабловска мрежа како и други видови објекти и инсталации ќе плаќаат надоместок во висина на вредноста на градежните работи и тоа за вредност:

до 100.000,00 ден	1%	
од 100.000,00 до 500.000,00 ден	0,6%	но не помалку од 1.000,00 ден
од 500.000,00 до 1.000.000,00 ден	0,5%	но не помалку од 3.000,00 ден
од 1.000.000,00 до 5.000.000,00 ден	0,3%	но не помалку од 5.000,00 ден
над 5.000.000,00 ден	0,2%	

Висината на надоместокот на градежните работи ќе се определува со превземање на цените од тендерската документација.

Доколку Локалната самоуправа нема утврдени цени за определена градежна работа истата ќе се определи според просечната цена од три субјекти во тековниот период.

Инвеститорите на градежни и градежно занатски работи на објектите, тековно и инвестиционо одржување, поправки, адаптации, и слични работи на кој не се пресметува надоместок за уредување на градежно земјиште .

## **X. ОДРЕДБИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА**

1. За новите урбанистички планови минималната корисна станбена површина за изградба на која се пресметува комунален надоместок се утврдува на минимум 25% од вкупно планираната развиена стамбена површина за градба согласно деталниот урбанистички план односно согласно параметрите за секоја градежна парцела.

За постарите урбанистички планови каде објектот се дефинира со маркица за градба минимум корисна површина на која се плаќа надоместок е 140м<sup>2</sup>.

2. Комунален надоместок за уредување на градежно земјиште за деловен простор од времен карактер се плаќа по Програма, како и за објекти од цврст материјал (стален карактер) само за корисна станбена површина на деловен простор.

3. Надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се плаќа спрема оваа Програма во висина на износот што е утврден според локалитетот кој се уредува

4. За изградба на нови објекти во дворно место или на местото на урнат објект се плаќа надоместок во висина утврдена со програмата, според локалитетот на кој се гради, намален за корисната површина на објектот кој се урива доколку истиот бил легално граден објект, и поседува уредна инвестиционо- техничка документација.

5. За бесправно изградени објекти, а накнадно вклопени (легализација) во Урбанистичкиот план ќе се плаќа комунален надоместок согласно закон и ввисина утврдена со оваа Програма според локалитетот во кој се наоѓаат.

6. Одобрението ќе се издава по целосната уплата на надоместокот за уредување на градежно земјиште или со обезбедена гаранција за надоместокот (банкова, хипотека и др.).

7. За лицата кои веќе имаат уплатено соодветен дел од надоместокот за уредување на градежното земјиште, досега уплатените средства ќе се пресметуваат како соодветен платен дел од надоместокот во м<sup>2</sup>, според важечките цени во моментот на плаќањето. Останатиот неизмирен дел за кој не е извршено плаќањето, до денот на стапувањето во сила на оваа Програма ќе се применуваат цените согласно оваа Програма.

8. Инвеститорите кои надоместокот за уредување на градежното земјиште, ќе го уплатуваат на одложено плаќање, уплатениот дел од надоместокот ќе им се пресметува според важечките цени на денот на плаќањето на истите. Доколку во меѓувреме настанала промена на цената, согласно Програмата, акт на Советот на Општината или друг законски односно подзаконски акт, наплатата се пресметува според важечките цени на денот на плаќањето.

9. Советот на Општина Свети Николе може да донесе Одлука за делумно или целосно ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за објект од јавен интерес или за објект во

индустриска зона по претходно доставен бизнис план и договор со точно дефиниран број и динамика на остварени вработувања.

10. При реконструкција со која не се добива нова станбена површина, надоместокот за уредување на градежното земјиште не се наплатува.

11. Корисникот на градежно земјиште мора да обезбеди согласност за приклучување на објектот на соодветната секундарна мрежа за индивидуална потрошувачка од соодветното комунално претпријатие и без согласност на Општината не може да се приклучи на инфраструктурните мрежи и објекти во Општината.

Доколку не добие согласност од комуналното претпријатие по писмен пат, Општината ќе склучи договор за регулирање на надоместокот за уредување на градежното земјиште само за оние секундарни мрежи од индивидуална потрошувачка за кои има писмена согласност.

12. За спроведување на ова Програма надлежен е Градоначалникот на Општина Свети Николе.

13. Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

**Бр. 0801-666**  
**04.12.2019 година**  
**Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе**  
**Претседател,**

---

**Кире Алексов**



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на заштита и спасување и противпожарната заштита во 2020 година бр. 0801- 667 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 04. 12. 2019 година.

**Бр.0901- 675/8**  
**04.12. 2019 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**М-р. Сашо Велковски с.р.**

Врз основа на член 22, точка 10 и 11 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр.5/02), член 5 од Законот на пожарникарство („Сл. Весник на РМ“ бр. 36/04) и член 2 од Статусот за општина Свети Николе („Сл. Гласник на Св. Николе“ бр. 1/2006) Советот на општина Свети Николе на 43 седница одржана на 04.12.2019 година, донесе:

**ПРОГРАМА**  
**За активностите на Општина Свети Николе во областа**  
**на заштита и спасување и противпожарната заштита**  
**во 2020**

Со оваа Програма се утврдуваат заедничките интереси активности во областа на противпожарната заштита, заштитата и спасувањето, кои претставуваат активности од јавен интерес. Според законските одредби, општина Св. Николе во 2020 година овие активности ќе ги остварува преку Територијалната противпожарна единица која ќе дејствува на територијата на Општина Св.Николе, а ќе го покрива и подрачјето на соседната Општина Лозово.

### **1.Цели**

- заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, пожари во населени места, во шуми, отворени простори, поплави, сообраќајни несреќи и др;
- создавање на услови и можности за организирано остварување и реализација на заштита на луѓето и материјалните добра;
- обезбедување на навремено истакнување на опасноста, благовремено откривање и елиминирање на причините за настанување на пожари и други видови непогоди;
- обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост и координираност на силите за заштита и спасување, спасување со кризи и противпожарна заштита.

### **2.Активности**

За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма, активностите на Општината и Советот ќе бидат насочени кон создавање на максимални услови за реализирање на програмските определби во доменот на противпожарната заштита и спасувањето.

- Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон:
- Обезбедување целосна заштита и спасување на луѓето и материјалните добра;
  - Техничко осовременување на професионалната противпожарна единица;
  - Обезбедување на услови за квалитетна и технички стручно подготвена единица;
  - Брзо и ефикасно подрачје на Општина Св. Николе и Општина Лозово;
  - Елиминирање на согледаните пропусти и негативности.

### 3. Финансирање

Финансирањето на активностите и дејствувањето на Територијалната противпожарна единица, утврдена според Програмата ќе биде реализирано од:

- Средствата на Буџетот на РСМ;
- Средствата на Буџетот на Општина Свети Николе;
- Средствата на Буџетот на Општина Лозово;
- Наплатени премии од осигурување на моторни возила и осигурување од одговорност од употреба на моторни возила;
- Средства од наплатени парични казни на сторени прекршоци од областа на заштита од пожари и експлозии;
- Доброволни прилози и други средства од осигурителни друштва, фондации, правни и физички лица, наменети за унапредување на заштита од пожари;
- Приходи од сопствени извори за извршени услуги од страна на Територијалната противпожарна единица.

### 4. Распоредување на финансиски средства е прикажано во табелата која следи

	Расходи	Буџет 2020
1	Плати, наемнини и надоместоци за вработените	6.223.900
2	Поправки и тековно одржување на возила	300.000
3	Горива и масла за возила	300.000
4	Регистрација за возила	65.000
5	Систематски прегледи	18.000
6	Електрична енергија	90.000
7	Водовод и канализација	50.000
8	Телефон	25.000
9	Награди и признанија за најдобар пожарникар	20.000
10	Средства за хигиена	30.000

11	Одржување на инсталации, градежни делови на објектот	50.000
12	Прослава за ден на пожарникарите на РМ	15.000
13	Набавка на техничка и заштитна опрема ( ПП црева, млазници, напртњачи – V25 и друга ПП опрема)	150.000
14	Непредвидени расходи	20.000
15	Набавка на противпожарно возилопреку Флориан фондација	615.000
16	Набавка на теренско возило	350.000
17	Плати на вработени од Буџет на општина	3.600.000
18	Вкупно 1	6.223.900
19	Вкупно 2 до 18	5.698.000
20	Вкупно 18+19	11.921.900

## 5. Други форми на активности и помагање на ТППЕ

Освен со финансиски средства, Советото на Општината и Градоначалникот ќе ги помагаат и стимулираат овие активности и со;

- обележување на денот на пожарникарите;
- прогласување на наистакнат пожарникар во извршувањето на работните обврски при гаснење на пожари;
- учество на Градоначалникот и претставници на Советот на средби и настани организирани од страна на ТППЕ по разни поводи и прослави.

## Образложение

Програмата за активностите на Општина Св.Николе во областа на заштитата и спасувањето и противпожарната заштита во 2020 година ги опфаќа активностите што ќе ги превземе Општина Св.Николе во делот на

финансиската поддршка за работењето на Територијалната противпожарна единица, која претставува дел од силите за заштита и спасување од пожари и разни други непогоди.

Во приходниот дел на програмата за активностите на Општина Св.Николе во областа на заштитата и спасувањето и противпожарната заштита во 2020 година согласно Законот за пожарникарство („Сл.Весник на РМ“ бр.67/04) средствата за финансирање на територијалните противпожарни единици кои се наменети за плати, додатоци од плати и надоместоци за вработените кои се превземени од МВР се обезбедуваат преку трансвер на средства од буџетот на Република Македонија.

Од буџетот на Општина Св.Николе се обезбедуваат средства за финансирање на тековните оперативни активности, плати и надоместоци од плати за вработени пожарникари кои се примени од општината, набавка на противпожарна опрема и осовременување на единицата, односно подобрување на условите за работа. Во приходите се вклучени и 2% од наплатите како премии за осигурување на моторни возила и осигурување од одговорност од употреба на моторни возила.

Од буџетот на Општина Лозово која ги користи услугите на ТППЕ Св.Николе, средствата од Општина Лозово ќе бидат употребени за доопременување и подобрување на условите за работа на ТППЕ Св.Николе.

Како сопствени приходи се планираат и средствата што Територијалните противпожарни единици во согласност со Законот за пожарникарство можат да ги остваруваат преку вршење на услуги заради подобрување на нивната техничка опременост и услови за работа.

Менаџментот на Општина Св.Николе покренала иницијатива за обезбедување на донации од правни субјекти и поединци кои имаат желба да учествуваат во опремувањето и осовременувањето на нашата Територијална противпожарна единица. Средствата се обезбедени на донаторска сметка и истите ќе се искористат за доопременување и подобрување на условите за работа на Територијална противпожарна единица.

Во расходниот дел, освен средствата за плати и надоместоци од плати, кои се добиваат од буџетот на Република Северна Македонија се планирани и други трошоци кои се обезбедуваат од буџетот на Општина Св.Николе.

За 2020 година планирани се трошоци за тековно одржување на зградата во која е сместена ТППЕ. Се планира во текот на 2020 година да се извршат реконструкции на работните простории и да се набави неопходен канцелариски и друг инвентар за потребите на вработените.

Во 2020 година во согласност со законските прописи се планира да се набават зимски и летни униформи за пожарникарите и техничка и заштитна опрема (црева, млазници, напртњачи – V25). Во зависност од остварувањето на планираните средства ќе се обезбедат и други потребни средства за поквалитетно извршување на задачите и поголема заштита на вработените пожарникари.

Во расходните трошоци планирани се и средства за одржување на ПП возилата и противпожарната опрема и други тековни оперативни трошоци.

Во 2020 година планирана е набавка на противпожарно возило преку фондација Florian од Велика Британија и набавка на лесно теренско возило за ТППЕ на лизинг.

## **6.Завршни одредби**

За спроведување на оваа Програма се задолжени лицата кои раководат со територијалната единица во Општина Св.Николе со непосредна комуникација со менаџментот на општина Св. Николе.

Во соработка со Дирекцијата на заштита и спасување, Државниот инспектор за заштита од пожари и другите надлежни органи и тела, органите и телата на Советот на Општина Св.Николе ќе го следат спроведувањето на оваа Програма и активно ќе учествуваат во нејзина реализација, како и во покренувањето на иницијативи, давање на мислења и поднесување на предлози за врска со остварување на програмските цели и активности.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Сл. Гласник на Општина Св.Николе“

**Бр.0801-667**  
**04.12.2019 година**

**Совет на Општина Свети Николе**  
**Претседател,**

**Свети Николе**

\_\_\_\_\_

**Кире Алексов**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и млади во 2020 година бр. 0801- 668 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 04. 12. 2019 година.

**Бр.0901- 675/9**  
**04.12. 2019 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**М-р. Сашо Велковски с.р.**

Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02),

Советот на Општина Свети Николе на 43 седницата одржана на 04.12.2019 год.,донесе:

**ПРОГРАМА**  
**за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и**  
**млади во 2020 година**

**I. ЦЕЛИ**

Основни цели на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт, млади во 2020 година се:

1. Учество на општината во организирањето и збогатувањето на спортско-рекреативниот живот во градот.
2. Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на граѓаните, особено младите и здруженијата на граѓани, вклучувајќи и афирмација на женски спорт.
3. Афирмација на Општина Свети Николе во која особено внимание се посветува на создавањето услови за правилно насочување на младите и организирање на нивните слободни активности.

**II. АКТИВНОСТИ**

За реализирање на целите на оваа Програма Општина Свети Николе ќе ги преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресурси.

Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон сочуввање на континуитетот на традиционалните спортски манифестации, развивање на масовниот спорт, поддржување на екипи и поединци кои постигнуваат врвни резултати и го афирмираат Свети Николе во државата и надвор од неа.

Р. бр.	Активност	Носител	Предвидени средства од Буџетот на Општина Свети Николе	Вкупно
<b>I. СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ</b>				
1.	Зимски Турнир во мал Фудбал	Општина Свети Николе	130 000	130 000
2.	Летен Турнир во мал Фудбал	Општина Свети Николе	180 000	180 000
3.	Турнир во мал Фудбал – с. Мустафино	Општина Свети Николе	50 000	50 000
4.	Турнир во мал Фудбал – с. Ерџелија	Општина Свети Николе	50 000	50 000
5.	Меморијален турнир „Александар Серафимов“	Општина Свети Николе	50 000	50 000
6.	ЗХЗ Баскет турнир	Општина Свети Николе	200 000	200 000
<b>Вкупно I:</b>			<b>660 000</b>	<b>660 000</b>
<b>II. ПОДДРШКА НА СПОРТСКИ КЛУБОВИ И СПОРТСКИ ЗДРУЖЕНИЈА</b>				
Р.бр.	Назив на здружението Наслов на проектот	Предвидени средства од Буџетот на Општина Свети Николе		
<b>СПОРТСКИ ЗДРУЖЕНИЈА</b>				
1.	Здружение на спорт и спортска рекреација Борале <i>Превентивно (спречување на појава на стрест,</i>			34 000



	<i>зголемен крвен притисок; појава на деформитети, намалување на болести и зголемена телесна тежина) и корективно (остранување на истите)</i>	
2.	Здружение на детски развојни игри и спорт и спортски активности „Пела спорт – 8“ <i>Шанса за правилен психо – физички раст и развој на секое дете</i>	20 000
<b>УЧИЛИШЕН СПОРТ</b>		
3.	Здружение на училишен спорт Свети Николе <i>Децата сакаат да спортуваат да им го овозможиме тоа</i>	10 000
4.	УСК Овчепослки Асови <i>Во здраво тело, здрав дух – да им овозможиме на децата да спортуваат</i>	10 000
5.	УСК Млади Овчеполци <i>Децата сакаат да спортуваат да им го овозможиме тоа</i>	10 000
6.	УСК Лиска Поток <i>Децата сакаат да спортуваат да им го овозможиме тоа</i>	10 000
<b>РАКОМЕТ</b>		
7.	Младински ракометен клуб КП – 7 <i>Учество во ракометната пионерска и кадетска лига во сезоната 2019/2020</i>	120 000
8.	Женски ракометен клуб Овче Поле – Славјански Универзитет <i>Спортот од младите генерации создава здрави личности</i>	200 000
<b>ФУДБАЛ, ФУТСАЛ</b>		
9.	Клуб за мал фудбал „Овче Поле 2013“ <i>Унапредување на фудсалот и младинските категории во фудсал во Општина Свети Николе</i>	120 000
10.	Фудбалки клуб Овче Поле	1 200 000
11.	ФК Овче Поле – Јуниор <i>Поддршка за активностите на ФК Овче Поле – Јуниор за 2020</i>	60 000
<b>КОШАРКА</b>		
12.	Младински кошаркарски клуб Овче Поле <i>Учество на Младински кошаркарски клуб Овче Поле во првенството на МКФ сезона 2020</i>	60000
<b>ЛОВ</b>		
13.	Ловно друштво „Еребица“ <i>Одржување на традиционална Ловечка Вечер</i>	60 000
<b>Вкупно II:</b>		<b>1.914.000</b>
<b>III .Капитални инвестиции</b>		
Реконструкција на трибини на Градски стадион		300.000
Изградба на кука на спортот на Градски стадион		1.500.000
<b>Вкупно III:</b>		<b>1.800.000</b>
<b>ВКУПНО : I + II+III</b>		<b>4.374.000</b>

- Сите корисници на средства од Буџетот за 2020 година во своите извештаи за реализација на своите активности да доставуваат и статистички податоци за опфатот на девојчиња и момчиња како и на мажи и жени како директни учесници. Ваквите извештаи ќе преставуваат услов за повторно

учество на наредните јавни огласи за аплицирање во наредните Буџети на Општина Свети Николе .

- Клубовите кои во текот на годината развијат женска /машка селекција соодветно ќе добијат дополнителни средства утврдени со Програма за развој на спортот.

### **III. ФИНАНСИРАЊЕ**

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од Буџетот на Општина Свети Николе, од соодветни спортски сојузи во државата, од Агенцијата за спорт и млади, спонзорства и донации.

За активности од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата актуелност, квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2020 година, ќе бидат ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината.

### **IV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ**

Освен со финансиски средства Општина Свети Николе спортските манифестации ќе ги помага и со:

- почесно покровителство;
- доделување награди и признанија,
- обезбедување стручна, техничка и други видови помош,
- учество на промотивни и протоколарни средби.
  - Изградба на скејт парк
  - Обележување на 95 години постоење на ФК" Овче Поле"

Општината на младите ќе им помага преку:

- организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес,

### **V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе“

### **Образложение**

Вака концепираната Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и млади овозможува да се задржат активностите што во изминативе неколку години се поддржани од Буџетот на општината.

Во областа на спортот во Програмата се предвидуваат оние спортски манифестации што го оправдаа своето одржување во претходната година, како и оние клубови и здруженија кои се јавија на јавниот повик со свои програми и извештаи, а се со цел транспарентно и правилно доделување на средствата предвидени за областа спорт.

**Бр- 0801-668**  
**04.12.2019 г.**  
**Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе**  
**Претседател**

---

**Кире Алексов**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието во 2020 година бр. 0801- 669 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 04. 12. 2019 година.

**Бр.0901- 675/10**  
**04.12. 2019 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**М-р. Сашо Велковски с.р.**

Врз основа на член 22, став 1, точка 8 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), Советот на Општина Свети Николе на 43 седницата одржана на 04.12.2019 година, донесе:

**ПРОГРАМА**  
**за активностите на Општина Свети Николе**  
**во областа на образованието во 2020 година**

**I. ЦЕЛИ**

Основни цели на оваа Програма се:

- Активен однос на Советот на Општина Свети Николе кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на образованието;
- Планирање на развојот на образованието
- Подобрување на условите за обавување на образовниот процес;

**II. АКТИВНОСТИ**

Активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието во 2020 година ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма и тоа:

- Создавање услови за поефикасно и поекономично одвивање на образовниот процес со реализирање на втората фаза од процесот на децентрализација на образованието;

**1. ПРИХОДИ**

Р.бр.	Блок дотација по соодветна програма	БУЏЕТ 2020
1	Основно образование- блок дотација	98465000
2	Средства од Буџетот на општината-основно образование	885527
3	Самофинансирачки- основно образование	1.124.000
4	Донација основно образование	522158
5	Самофинансирачки- средно образование	2648700
6	Средно образование-блок дотација	40000000
7	Средства од Буџетот на општината-средно образование	463000
8	Донација Средно образование	3553330
	<b>Вкупно:</b>	<b>147.661.715</b>

## 2. РАСХОДИ

Р.бр	I- АКТИВНОСТ	МОН-2020	Буџет на Општина 2020	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 2020	Вкупно Буџет 2020
1	Манифестација по повод започнувањето на школската година 2018/2019		10.000		10.000
2	Поддршка на наставниот кадар за обука и професионалното усовршување		30.000		30.000
3	Прогласување најдобар ученик основно образование		27.000		27.000
5	Доделување на новогодишни пакетчиња во основните училишта		130.000		130.000
6	Продолжен престој за ученици во ООУ „Гоце Делчев - за плата		185.527		185.527
7	Награда за талентирани ученици за основно образование и нивните ментори		350.000		350.000

8	<b>ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (1+2+3+4+5+6+7)</b>	0	732.527	0	732.527
9	Прогласување на најдобар просветен работник средно образование		18.000		18.000
10	Награда за талентирани ученици за средно образование и нивните ментори		200.000		200.000
11	Поздравно дефиле за матурантите во СОУ Кочо Рацин		50.000		50.000
12	Прогласување најдобар ученик средно образование		15.000		15.000
13	<b>ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (9+12)</b>		283.000		283.000
<b>Р.БР.</b>	<b>II- АКТИВНОСТ-Оперативни расходи</b>	<b>МОН</b>	<b>Општина</b>		0
14	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ВО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		3000		3.000
15	Манифестација 50години од земјоделски натпревари (републички и државни) средно образование		30.000		30.000
16	<b>ВКУПНО Оперативни расходи од 14+15</b>	0	33.000	0	33.000
<b>Р.БР.</b>	<b>III АКТИВНОСТ –КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ</b>	<b>МОН</b>	<b>Општина</b>	<b>Донација Буџет 2020</b>	0
17	Реновирање на училиници во ООУ Кирил и Методиј подрачно училиште с. Ѓуѓанци		150.000		150.000

18	Поставување на тоplotно греење на ООУ Даме Груев с. Амзабегово ( од Биро за регионален развој)		522.158		522.158
19	Подигање на мини фарма во СОУ Кочо Рацин		150.000		150.000
20	<b>ВКУПНО Капитални инвестиции 17+18+19</b>	<b>0</b>	<b>822.158</b>	<b>0</b>	<b>822.158</b>
<b>Р.БР.</b>	<b>IV. ТРАНСФЕР НА СРЕДСТВА</b>	МОН	Општина		
21	Блок дотација – основно образование - плати	87.510.669			87.510.669
22	Блок дотација – основно образование - материјални трошоци	10.954.331			10.954.331
23	блок дотација – средно образование – плати	35.328.257			35.328.257
24	блок дотација – средно образование – материјални трошоци	4.671.743			4.671.743
25	Приходи од донација средно образование			3.553.330	3.553.330
26	Приходи од самофинансирање-средно образование-оперативни расходи	1.124.000			1.124.000
27	Приходи од самофинансирање-средно образование-оперативни расходи	2.648.700			2.648.700
	<b>Вкупно:13+16+17+18+19+20+21+22+23</b>	<b>142.237.700</b>	<b>1.870.685</b>	<b>3.553.330</b>	<b>147.661.715</b>

## **II. ФИНАНСИРАЊЕ**

Активностите од областа на образованието утврдени со оваа програма ќе се финансираат од средства на Министерството за образование и наука, од сопствени приходи на училиштата, од донации и од Буџетот на Општина Свети Николе за 2020 година. Во текот на 2020 година доколку Општина Свети Николе има доволно финансиски средства се планира изградба на спортска сала во СОУ “Кочо Рацин “Свети Николе.

Општина Свети Николе преку апликација со проект во Агенција за финасиска поддршка во земјоделството и руралниот развој планира санацијана кров, фасада во износ од 480.000,00 денари, парно греење во износ од 450.000,00 денари во ООУ Гоце Делчев подрачно училиште во с. Горобинци.

Општина Свети Николе планира изградба на стаклена фасада во ООУ Кирил и Методиј со средства обезбедени од Влада на Република Северна Македонија.

При реализирање на Програмата, Советот на Општина Свети Николе ќе ги поддржи институциите и здруженијата на граѓани кои ќе реализираат проекти од областа на образованието финансирани од други инвеститори – заинтересирани партнери, фондации, бизнис секторот и сл.

## **IV. ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ**

Други форми на активности со кои ќе се помага образованието се:

- обезбедување стручна, техничка и друг вид поддршка со кадри и опрема со која располага општината;

## **V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

**Бр.0801- 669**  
**04.12. 2019 година**

**Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе**  
**Претседател,**

---

**Кире Алексов**



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на меѓународната соработка во 2020 година бр. 0801- 670 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 04. 12. 2019 година.

**Бр.0901- 675/11**  
**04.12. 2019 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**М-р. Сашо Велковски с.р.**

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02) и Советот на Општина Свети Николе на 43 седница одржана на 04.12.2019 година, донесе

## **ПРОГРАМА**

### **за активностите на Општина Свети Николе во областа на меѓународната соработка во 2020 година**

#### **Рамка на програмата**

Интензивирањето на меѓународната соработка е едно од приоритетните прашања во рамките на заложбите за динамичен развој на Општина Свети Николе. И покрај фактот што меѓународната соработка ќе биде во фокусот на вниманието по официјалниот старт на имплементацијата на втората компонента од Инструментот за предпристапна помош - ИПА, постоењето и одржувањето на оваа Програма оди во прилог на зајакнувањето на капацитетите на општината на планот на меѓународната соработка.

Досега, меѓународната соработка се остваруваше најмногу преку организацијата на културни манифестации од меѓународен карактер и недостигаа конкретни активности за продлабочување на соработката во сите области од работата на локалната самоуправа, а особено на планот на креирање и имплементација на заеднички проектни активности.

Според најавите од Делегацијата на Европската Комисија, во периодот што следи ќе се отворат можности за интензивирање на меѓународната соработка и на планот на инфраструктурниот развој и локалната економија како и на планот на регионалниот развој.

Општина Свети Николе веќе има воспоставено добра меѓународна соработка со збратимените градови Чичевац, Република Србија и Сапарева бања, Република Бугарија, Општина Пуцонци Словенија.

Општината учествуваше и во проектот E-GUESS „Подобрување на развојот во склад со Европската стратегија за оджливост 2020“, заедно со 9 други општини од Европа, и тоа: Асоцијација на Општини Таласа (Кастинјано дел Капо и Трикасе) – Италија (носител на проектот), Општина Пајарес де Адаја - Шпанија, Општина Делта - Грција, Општина Царникава и Општина Мерсрагс – Латвија, Општина Цинцарени – Романија, Општина Садово – Бугарија, Општина Постира – Хрватска и Општина Агрос – Кипар. Преку проектот се одржуваа семинари во сите партнер организации, на теми од оваа Стратегија со активно граѓанско учество, каде по одржување на овие семинари, се потпишаа Меморандуми за збратимување помеѓу општините учеснички. Општината воспостави соработка со општина Делта - Република Грција и на друг заеднички проект во рамки на Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р.Македонија и Р.Грција. На овој начин се отвори можност Општина Свети Николе заедно со партнер-општината од Р.Грција да аплицира и користи средства од оваа ЕУ Програма.

Општина Свети Николе е дел од проектот [Participation of Underrepresented Citizens for the valorization of the Cultural Heritage](#) којшто е кофинансиран од Програмата Europe for Citizens Programme на Европската Унија.

Евроинтегративните процеси отвораат многу можности за соработка и поврзување на регионите на територијата на Европа и што е најзначајно за општините и соработка на ниво на локална самоуправа.

Ова е особено значајно во процесот на идентификација на општини од странство, потенцијални партнери за реализација на комплементарни и комплексни проекти во рамките на ИПА.

Во текот на 2020 година Општина Свети Николе ќе работи на продлабочување на постоечките соработки и проширување на соработка и контакти со други општини и во останати области, од интерес за економски развој на Општината и нејзино пошироко промовирање. Во прилог на ова е и заложбата за проширување и продлабочување на соработката на Општината со дипломатските претставништва во земјава.

Во 2020 година се очекува повикот за прекугранична соработка со Грција, така да делегација од Општина Свети Николе ќе биде ангажирана во посета и изнаоѓање на партнер Општини во соседна Грција.

Во 2020 година меѓународната соработка покрај на интензивирањето на културната соработка ќе се фокусира на зајакнување на можностите и реализација на конкретни проекти со збратимените градови.

Од особена важност е реализацијата на проекти во областа на:

- локалниот економски развој и инвестиционите програми, посебно остварување на бизнис соработки;
- зајакнувањето на капацитетите во контекст на подобрување на услугите на граѓаните преку размена на позитивни искуства;
- заштитата на животната средина и природата;
- алтернативни форми на туризам;
- обновливи извори на енергија;
- урбанистичко планирање;
- образование;
- спорт и култура.

### **Генерална цел**

Генералната цел на Програмата е да се продлабочи меѓународната соработка преку реализација на конкретни активности и проекти во рамките на евроинтегративните процеси.

### **Конкретни цели**

- Продлабочување на соработката со збратимените градови на Свети Николе;
- Реализација на заеднички активности и проекти;
- Зајакнување на капацитетите преку размена на искуства;
- Можности за туристичка и економска промоција на Свети Николе.

## АКТИВНОСТИ

Продлабочувањето на меѓународната соработка ќе ги опфати следните активности:

- Интензивирање на комуникацијата со збратимените градови на Свети Николе со користење на можностите на глобалната Интернет мрежа;
- Организиран престој на делегации во Свети Николе;
- Организирани посети на Градоначалникот, членовите на Советот на Општината и претставници на општинската администрација во збратимените градови на Свети Николе;
- Организирање на средби и утврдување на конкретни активности;
- Аплицирање на заеднички проекти во рамките на евроинтегративните процеси;
- Размена на искуства;
- Примена на стекнатите позитивни искуства;
- Организирано учество на претставници на културно уметнички друштва, групи и индивидуални уметници на значајни културни и спортски манифестации.

На интензивирањето на меѓународната соработка покрај Градоначалникот и општинската администрација ќе учествува и Советот на Општината, чии членови ќе бидат вклучени во процесите на заемни посети и размена на искуства со збратимените градови. Од особена важност е Советот на општината активно да учествува со свои иницијативи во продлабочувањето на меѓународната соработка.

Секоја реализирана активност ќе биде од корист на граѓаните и можностите за интензивирање на развојот на локалната заедница, што како повратен ефект ќе обезбеди дополнителни приходи и ќе ја оправда Програмата и нејзината одржливост.

Ред. бр.	Активност	Буџет на општина Свети Николе	Донација
1.	Организиран престој на делегации во Свети Николе	250.000	
2.	Организирани посети на Градоначалникот, членовите на Советот на Општината и претставници на општинската администрација	200.000	
3.	Учество нанедоволно застапените граѓани за варолизација на културното наследство		150 000 денари
<b>ВКУПНО:</b>		<b>450.000</b>	

### **Финансирање**

Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност од 450.000 денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2020 година и кофинансирани од страна на домашни и меѓународните институции, агенции и фондации.

### **Распоредување на буџетските средства**

Активностите од оваа Програма се финансираат со посебна ставка од Буџетот на Општината.

## **ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

Оваа програма претставува поддршка на заложбите на Општина Свети Николе за интензивирање на меѓународната соработка со збратимените општини. Исто така, Програмата создава можности за воспоставување на соработка со други градови од Балканот, Европа и пошироко, во прилог на исполнувањето на предусловите за користење на фондовите на ЕУ и конкретно програмите за прекугранична соработка.

**1. Организиран престој на делегации во Свети Николе.** Програмата ќе овозможи престој на делегации во Општина Свети Николе од општините во соседството со кои е воспоставена соработка.

**2. Организирани посети на Градоначалникот, членовите на Советот на Општината и претставници на општинската администрација.** Програмата ќе овозможи престој на делегации на Општина Свети Николе во странство како и посета на делегации од општините со кои е воспоставена соработка.

**3. Учество на недоволно застапените граѓани за варолизација на културното наследство.** Се работи за ЕУ проект „ [Participation of Underrepresented Citizens for the valorization of the Cultural Heritage](#)“ којшто е кофинансиран од Europe for Citizens Programme of the European Union.

### **Завршни одредби**

Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој и Комисијата за евроинтеграции го следи реализирањето на предвидените активности во рамки на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“

**Бр. 0801-670  
04.12 .2019**

**Совет на Општина Свети Николе  
Претседател**

---

**Кире Алексов**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Програма за еднакви можности на Општина Свети Николе за 2020 година бр. 0801- 671 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 04. 12. 2019 година.

**Бр.0901- 675/12**  
**04.12. 2019 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**М-р. Сашо Велковски с.р.**

Врз основа на член 22, став 1, точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 8 од Законот за еднакви можности на мажи и жени („Службен весник на РМ,, бр. 6/2012) и чл.6, став 1 од Законот за социјална заштита (Сл.весник на РМ-бр.21/06), Советот на Општина Свети Николе на 43 седницата одржана на 04.12.2019 година, донесе

## **ПРОГРАМА** **за еднакви можности жените и мажите во Општина Свети Николе за 2020** **година**

**Цел на Општината** заедно со Комисијата за родова рамноправност е да го промовира принципот за воспоставување еднакви можности на жените и мажите во сите сфери на јавниот, општествениот и приватниот сектор, кој овозможува остварување на нивните права произлезени од законите на Р.С. Македонија. Општината во соработка со Комисијата има за цел да ја инкорпорираат родовата перспектива и еднаквите можности во локалната политика, да ја унапредат состојбата на жените на локално ниво и да ги реализираат стратешките цели на Националниот план за акција за родова рамноправност и на Законот за еднакви можности на жените и мажите.

**Главна задача на Општината** и Комисијата е да работат на унапредување на состојбата на жените и на обезбедување еднакви можности за мажите и жените на локално ниво преку процесот на изготвување и усвојување на политики, нивно спроведување, мониторинг и евалуација на постигнатите резултати. Како задача е и вклучување на родовиот концепт во процесот на проценување на импликациите од несоодветната вклученост на жените и мажите во секоја планирана акција како во политиките така и во програмите во секоја област.

Воспоставувањето на еднаквите можности е обврска на целото општество и претставува отстранување на пречките за остварување на еднаквост меѓу жените и мажите. Преку промоција на принципот за воспоставување еднакви можности на жените и мажите се влијае на отстранување на нееднаквиот третман на жените и мажите и се воспоставуваат услови за воведување на еднакво учество на жените и мажите во сите сфери на општественото живеење. Во тој контекст постигнувањето на родова рамноправност значи да се работи со мажите и жените во сите сектори, но со посебен осврт на оние кои ги донесуваат одлуките и кои влијаат на политиките и активностите на локално и на национално ниво.

## **ОБЛАСТИ НА ДЕЛУВАЊЕ**

### **1. Управување со човечки ресурси**

Развојот на капацитетите на човечките ресурси на локалната администрација и на членовите на Комисијата за родова рамноправност е неопходност заради вметнување на родовата компонента во сите локални политики. Преку реализирање

на едукативни работилници, обуки, семинари би се зајакнале капацитетите на човечките ресурси во општината и членовите на комисијата и би се подигнала свеста за важноста од учеството на жените во политичкиот и јавниот живот, а посебно во процесите на одлучување. Една од можностите за напредок е да се соработува со Комисијата за еднакви можности во Собранието на Република Северна Македонија и да се соработува со соседни општини и комисии за родова рамноправност поддржувајќи добри примери и практики од општините и комисиите кои покажале извесен напредок по одредено прашање (општина со општина).

## **2. Социјална заштита**

Социјалната заштита како систем на мерки, активности и политики, е насочена кон спречување и надминување на основните социјални ризици на кои е изложен секој човек, за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост и сопствена заштита. Се уште во нашето општество се прикажува родова диспропорција во бројот на евидентирани машки и женски корисници на услуги во различни категории. Жените се јасно препознаени како доминантно евидентирани жртви на семејно насилство, носителки на згрижувачки семејства, жртви на трговија со луѓе, лица што сакаат да стапат во брак пред полнолетство, а мажите како лица што злоупотребуваат дрога или други психотропни супстанции, сторители на семејно насилство или сторители на малолетничка деликвенција.

## **3. Економски развој**

Економскиот развој претставува еден од најзначајните фактори и цел во постигнувањето на родовата еднаквост, која во себе содржи повеќе елементи насочени кон: елиминација на разните форми на дискриминација, промовирање на повеќе и подобри работни места за жените, во смисла на број на вработени и квалитет на вработувањето и на крај намалувањето на феминизацијата на сиромаштијата, промовирање на социјално претприемништво како и нудење на помош при регистрирање на жени-земјоделки од руралните средини.

## **4. Човекови права**

Во оваа област општината и Комисијата при општина Свети Николе ќе работи на унапредувањето на женските човекови права и родовата еднаквост, преку спроведување на кампањи, трибини и други активности, насочени кон подигнување на свеста и знаењето на јавноста за своите фундаментални права, препознавање на дискриминација по основа на пол, со цел воспоставување на еднакви можности и отстранување на сите видови на дискриминација.

## **5. Здравство**

Здравството претставува значајна област во која е неопходно инкорпорирање на родовата компонента. Во оваа област покрај општината ќе се вклучи и Комисијата при Општина Свети Николе кои ќе се залагаат за подобрување на здравјето кај жените преку преземање на активности за подигање на свеста на жените за постоење



на превентивни програми, а посебно залагање за имплементирање на програмите за репродуктивното здравје (бесплатни гинеколошки и мамографски прегледи) на локално ниво.

### ФОРМИ И ОБЛИЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ

- Организирање на разни настани (трибини, јавни расправи, дебати, тркалезни маси, едукативни работилници иницирани по приоритетни родови прашања и еднакви можности);
- Организирање на кампањи за промовирање на еднакви можности;
- Соработување со релевантни НВО и институции и нивно заедничко дејствување;
- Соработување со КЕМ при Собрание на РСМ и други комисии за еднакви можности;
- Воспоставување партнерство со бизнис заедници;
- Лобирање врз одговорните субјекти за обезбедување на еднакви можности меѓу половите;
- Изработка на стратешки документи релевантни за еднаквите можности.
- Формирање на тело за борба против семејно насилство;

АКТИВНОСТИ	Буџет на општина Свети Николе за 2020 година
Спроведување консултации со жените во општината и изработување на локален Акционен план за еднакви можности на жените и мажите	30.000,00
Организирање на состаноци со КЕМ при Собрание на РСМ и други комисии за еднакви можности и НВО	5,000,00
Спроведување обука со ученици од средните училишта за зајакнување на капацитетите за препознавање и подигање на свеста на родово базирано насилство	15,000,00
Организирање на трибини и други активности, насочени кон подигнување на свеста за своите фундаментални права, промовирање на женските човекови права и родовата еднаквости препознавање на дискриминација . Соработка на проекти со локалните НВО кои работат на оваа проблематика, Националната мрежа за борба против семејно насилство , со Македонско женско лоби, UN Women , соработка со Домот на културата “Крсте Мисирков” од Свети Николе и на барање на други институции	15.000,00
Спроведување на активности /кампањи по повод месец на борба против рак на дојка и навремена здравствена заштита на жените и остварување на соработка за проекти на КЕМ, НВО и институции	20.000,00

Формирање на тело за борба против семејно насилство, и спроведување на кампања за 16 меѓународни дена за борба против семејно насилство и другите видови на насилство врз жените	15.000,00
<b>ВКУПНО</b>	<b>100.000</b>

За реализација на претходно наведените активности, средствата ќе се обезбедат од Општина Свети Николе во износ од 100.000 денари.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

**Бр.0801-671**  
**04.12.2019**  
**Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе**  
**Претседател**

---

**Кире Алексов**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на Локалниот економски развој во 2020 година бр. 0801- 672 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 04. 12. 2019 година.

**Бр.0901- 675/13**  
**04.12. 2019 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**М-р. Сашо Велковски с.р.**

Врз основа на член 22, став 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02 и Советот на Општина Свети Николе на 43 седницата одржана на 04.12. 2019 година, донесе

## **ПРОГРАМА** **за активностите на Општина Свети Николе во областа на** **Локалниот економски развој во 2020 година**

### **Вовед**

Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на Локалниот економски развој се подготвува и се усвојува врз основа на надлежностите на локалната самоуправа кои произлегуваат од Законот за локална самоуправа, Статутот на општина Свети Николе, други позитивни законски одредби и препораките на Европската Унија за забрзување на процесот за децентрализација и креирање на буџетите на единиците на локалната самоуправа согласно транспарентно и плански усвоените развојни документи.

Според членот 22 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа се уредува:

Локалниот економски развој, планирање на локалниот економски развој; утврдување на развојните и структурните приоритети; водење на локална економска политика; поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво и во тој контекст, учество во воспоставувањето и развојот на локалната мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерство“.

Во 2020 година во областа на локалниот економски развој одделението за Локален економски развој и јавни дејности согласно надлежностите ќе продолжи со директна реализација на веќе започнатите проекти и со аплицирање на нови. Во текот на 2019 година активно се работеше на изработување на документација за нови проекти, но и апликација на постоечките кон отворените повици како од Владата и надлежните министерства и институции, така и кон меѓународните отворени фондови и програми наменети за развој на општините.

Реализација на Стратегијата за ЛЕР како и Интегрираниот план за локален развој останува приоритет, а имплементација на поголем број на проекти во насока на подобрување на понудата на Свети Николе како посакувана дестинација за туризам, развој на локалната економија преку подобрување на општите услови за развој и подобрување на инфраструктурата и подготовка на јавните објекти за подобра искористеност се само дел од овие цели. Соработката со партнерите од национално ниво како и Делегацијата на ЕУ во Македонија, амбасадите во Македонија и останатите донатори повторно ќе бидат на високо ниво со цел реализација на проекти од заеднички интерес на територијата на Општина Свети Николе.

Во соработка со останатите оделенија и Сектори релевантни за економскиот развој, Одделението за локален економски развој и Јавни дејности се фокусираше на подготовка на апликации и проектно-техничка документација за проекти од домашните и меѓународните фондови.

### **Развојни приоритети**

Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на локалниот економски развој во текот на 2020 година ќе биде насочена кон поддршка на локалниот економски развој според утврдените развојни правци во Стратегијата за локален економски развој и интегрираниот план за локален развој како и други стратешки документи на Национално, регионално и меѓународно ниво. Во 2020 година Општината ќе ги насочи своите активности кон поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво, поддршка на рурален развој и промоција на алтернативни форми на туризам – како можност за создавање на дополнителни приходи во општината и нови вработувања за мажите и жените.

## **Основна Цел**

Основна цел на Програмата е да се даде придонес на локалниот економски развој преку реализација на планираните активности согласно развојните стратешки определби на Општина Свети Николе.

## **Генерална Цел на програмата**

Континуиран развој на капацитетите на општина Свети Николе за привлекување инвестиции, намалување на невработеноста преку развој и реализација на проекти, како и промоција на општината. Активна имплементација на добиените и аплицирање на нови проекти од домашни и меѓународни фондови. Следење и имплементација на стратегиите за развој на Општина Свети Николе.

## **Специфични цели на програмата**

Динамичен локален економски развој преку континуирано зајакнување на капацитетите за привлекување инвестиции и овозможување добра бизнис клима за развој на јавните приватни партнерства. Искористување на расположиви домашни и меѓународни фондови. Континуирано подобрување на енергетската ефикасност. Зајакнување на административните капацитети за стандарди, обуки и тренинзи за имплементација на проекти. Зајакнување на капацитетите за бизнис и туристичка промоција на општината на домашен и меѓународен план.

## **Носители на програмските активности**

Носител на Програмата за Развој е Одделението за Локален економски развој и јавни дејсноти на општина Свети Николе кој во соработка и координација со Градоначалникот ја изготви оваа Програма и истите ќе биде одговорни за реализација на програмските активности.

## **Очекувани резултати**

Интензивиран локален економски развој преку континуирано зајакнување на капацитетите за привлекување инвестиции. Реализирана бизнис и туристичка промоција на општината Свети Николе на домашен и меѓународен план. Зајакнати капацитети за промоција на Општината и привлекување инвестиции. Зголемена енергетска ефикасност на објектите под надлежност и во сопственост на Општина Свети Николе.

## **Програмски активности**

Проектите на Општина Свети Николе во областа на локалниот економски развој ќе бидат насочени кон забрзан и динамичен развој на Општината, согласно надлежностите и утврдените развојни и структурни приоритети. За реализација на активностите во 2020 година, предвидените активности, генерално можат да се групираат во следниве поглавја:

- **Поддршка на локалниот економски развој**
- **Екологија Енергетска ефикасност**
- **Туризам**
- **Поддршка на регионалниот економски развој**

### Поддршка на локалниот економски развој

Ред. бр.	Активност	Буџет на општина Свети Николе 2020	Донација
1.	Одржување на редовни состаноци на локалниот економско - социјалниот совет	30 000	
2.	Зајакнување на капацитетите за локален економски развој и Подготовка на проекти и стратегии (преводи, консултантски услуги, учество на стручни обуки, тренинзи, семинари, работилници, конференции и сл.)	80.000	
3.	Проект - Општинско корисна работа	205 200	280 800
4.	Конкурс за идејно решение за градски базен во Општина Свети Николе	60.000	
5.	Услуга за информирање и едукација на јавноста за придобивките и одговорноста на граѓаните во единицата на локална самоуправа преку креирање на одржлив систем на комуникација и комуникациски менаџмент	200.000	
<b>ВКУПНО:</b>		<b>575. 200</b>	<b>280 800</b>

-Во 2020 година се задолжува одделението за Локален економски развој да во соработка со сите спортски работници вработени во јавните институции кои се под надлежност на Општина Свети Николе изработат Стратегија за развој на спортот во Општина Свети Николе.

### Екологија и Енергетската ефикасност

Ред. бр.	Активност	Буџет на општина Свети Николе 2020	Донација
6.	Изработка на студија за гасификација	300 000	
7.	Имплементирање на мерки и активности за енергетска	60 000	

	ефикасност во објекти во сопственост на Општина Свети Николе		
8.	Поставување на мерна станица за мерење на квалитетот на воздухот	500.000	
9.	Основен влог за Формирање на ЈП за преработка на отпад	150 00	
10.	Изработка на планска документација за екологија	150.000	
<b>ВКУПНО:</b>		<b>1.160.000</b>	

### Туризам

Ред. бр.	Активност	Буџет на општина Свети Николе 2020	Донација
11.	Студија за развој на туризам во општина Свети Николе	40 000	
12.	Дизајн и печатење на промотивни материјали	100 000	
13.	Награда за избор на најдобро решение за знаме и грб на Општина Свети Николе	50 000	
<b>ВКУПНО:</b>		<b>190 000</b>	

### Поддршка на регионалниот економски развој

Ред. бр.	Активност	Предвидени средства (ден.)
14.	Учество во финансирање на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион	184.850 (10 ден./жител)
<b>ВКУПНО:</b>		<b>184.850</b>

\*\* Општина Свети Николе е во исчекување на повици за алицирање, во коишто ќе има потреба од сопствено финансиско учество, поради што организацијата и реализацијата на самата -фпрограма ќе се прилагодува на фазите на имплементација на веќе одобрените и евентуалната имплементација на нови проекти финансирани од домашни и меѓународни организации

## **Финансирање**

Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност од 1.760.050,00 денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2020 година и кофинансирани од страна на домашни и меѓународните институции, агенции и фондации.

### **Распоредување на буџетските средства**

Активностите од оваа Програма се финансираат со посебна ставка од Буџетот на Општината.

### **Завршни одредби**

Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој го следи реализирањето на предвидените активности во рамки на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

## **ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

### **– Поддршка на локалниот економски развој**

**1. Одржување на редовни состаноци на локално економско - социјалниот совет.** По основањето на економскио - социјален совет, чија цел е да претставува место на коешто ќе се води континуиран дијалог помеѓу локалната самоуправа и бизнис секторот од Општина Свети Николе и ќе се овозможи навремено препознавање на проблемите на мажите и жените, создавањето на иницијативи, како и подобрување на целокупната економско - социјалната клима и трговската понуда во Општина Свети Николе.

**2. Зајакнување на капацитетите за локален економски развој и Подготовка на проекти** Успешноста на реализација на зацртаните проектни активности на вработените во одделението за Локален Економски Развој е најдиректно поврзано со степенот на нивната обученост и стручност. Бидејќи се работи за сложена и комплексна проблематика согласно Европските стандарди, неопходно е континуирано подигнување на капацитетите на човечките ресурси во одделението за Локален економски развој и Јавни дејности. Доказ за важноста на оваа проблематика е и тоа што во Европските претпристапни фондови (ИПА), цела една компонента е посветена токму на овој процес на континуирано стекнување на нови знаење и приближување кон европските стандарди.

Оваа програма за подигнување на капацитетот на човечките ресурси, планирано е да се оствари преку: Учество на стручни обуки, тренинзи, семинари, работелници, конференции, Превод на стручна и проектна литература, Консултанти услуги за специфични проектни активности.

При селекција на учесници општината ќе поттикне и учество на жените

**3. Проект општинско корисна работа.** Проект поддржан од UNDP, Агенцијата за вработување и Министерството за труд и социјална работа, која има за цел да овозможи социјално вклучување на невработените лица преку нивно ангажирање на определено скратено време. Како и цел преку обезбедување на услуги од социјалната сфера да помогне на лица кои живеат на територијата на Општина Свети Николе. Со оваа програма се ангажираат 14 лица,при што ќе се води сметка за родова застапеност и истите ќе бидат ангажирани во ОУЈДГ „Рахилка Гонева“ и Дневниот центар за лица со посебни потреби, ООУ „Гоце Делчев“, ООУ Кирил и Методиј“.

### **– Екологија Енергетска ефикасност**



**4. Имплементирање на мерки и активности за енергетска ефикасност во објекти во сопственост на Општина Свети Николе.** Реализирање на мерки за енергетска ефикасност согласно Програмата за енергетска ефикасност на Општина Свети Николе 2018-2021

**5. Поставување на мерна станица за мерење на квалитетот на воздухот.** Во текот на 2019 беше доставен Амандан за поставување на мерна станица за мерење на квалитетот на воздухот, истиот Амандан беше усвоен од страна на Советниците на Општина Свети Николе и како таков се најде во Програмата за активности на Општина Свети Николе во областа на Локалниот економски развој за 2019 година, поради нереализирање на истата се предвидува во оваа програма со цел да се Постави мерна станица со којашто ќе се врши постојан мониторинг на амбиенталниот воздух во Општина Свети Николе.

**6. Основен влог за формирање на ЈП за преработка на отпад.** Средствата наменети за Основен влог за формирање на ЈП за преработка на отпад односно предтретман на отпадот од Општина Свети Николе

– Туризам

**7. Студија за развој на туризам во општина Свети Николе.**

Како појдовна точка во развојот на алтернативниот туризмот како економска гранка со потенцијал во општината, е спроведување на истражување со цел изработка на студија од страна на стручни лица од оваа област. Со земање во предвид на сите фактори кои влијаат на натамошниот развој ќе произлезат сите туристички мотиви на територијата на општината кои имаат потенцијал да бидат двигатели на развојот на туризмот на овие простори. Согласно резултатите од истражувањето ќе се утврди туристичка понуда, начин и средства за промоција на истата пред потенцијалните туристи и љубители на алтернативните форми на туризам. Еден од критериумите за изработката на студијата за алтернативен туризам ќе биде анализа на влијанието на политиката врз можностите на мажите и жените во развојот на алтернативниот туризам, вклучително и побарувањата и потребите за помош, поддршка и стручно усовршување на жените како еден од главните конституенти во развојот на алтернативниот туризам. Средствата се предвидени за печатење на истата студија.

**8. Дизајн и печатење на промотивни материјали.** Средствата се предвидени за печатење и дизајн на рекламни и промотивни материјали за потребите на Општина Свети Николе.

**9. Награда за избор на најдобро решение за знаме и грб на Општина Свети Николе.** Средствата ќе се искористат за наградување на најдоброто и најрепрезентативно решение по спроведен јавен повик/конкурс.

– Поддршка на регионалниот економски развој

**10. Учество во финансирање на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион.** Согласно Законот за рамномерен регионален развој, во рамки на Вардарскиот плански регион се формираше Центар за развој на регионот. Секоја од општините во регионот потребно е да оддели буџетски средства неопходни за финансирање на работата на центарот во износ од 10/ден по жител. Центарот функционира и работи според Стратегијата за развој на Вардарскиот плански регион, во чија изработка активно учествуваше и општина Свети Николе. Овие средства се однесуваат за успешно функционирање на Центарот и покривање на дел од режиските трошоци за вработените лица во истиот.

Бр.0801-672  
04.12.2019 година

Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе  
Претседател,

Кире Алексов

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе за поддршка на НВО секторот за 2020 година бр. 0801- 673 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 04. 12. 2019 година.

**Бр.0901- 675/14**  
**04.12. 2019 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**М-р. Сашо Велковски с.р.**

Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и Програмата за активности на Општина Свети Николе за поддршка на НВО секторот Советот на Општина Свети Николе на 43 седница одржана на 04.12.2019 година, донесе

## **ПРОГРАМА**

### **за активностите на Општина Свети Николе за поддршка на НВО секторот во 2020 година**

#### **I. ЦЕЛИ**

Основни цели на Програмата за активностите на Општина Свети Николе за поддршка на НВО секторот во 2020 година се:

1. Грижата за младите и соработка со НВО секторот, во согласност со можностите.
2. Создавање услови за реализирање на активности на граѓаните и здруженијата на граѓани.
3. Афирмација на Општина Свети Николе како општина со развиена мрежа на НВО кои остваруваат соработка со НВО.
4. Поддршка на социјално хуманитарни здруженија во организации обновани со закон а кои Согласно Стаут се организации коишто се непрофитни, хуманитарни, независни организации на граѓани кои во својата работ аго промовираат волонтеризмот.

#### **II. АКТИВНОСТИ**

За реализирање на целите на оваа Програма Општина Свети Николе ќе ги преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресурси.

Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон:

- сочувување на континуитетот на соработката со граѓанскиот сектор,
- обезбедување просторни услови за работа на здруженијата на граѓани,
- давање поддршка на проекти кои се од поширок општествен интерес и задоволуваат потреби на поголема група граѓани
- воспоставување подеднаква соработка со здруженијата на граѓани од различни интересни групи на делување,
- афирмација на Општина Свети Николе во државата и надвор од неа

Во областа на поддршката на НВО секторот активностите на Општина Свети Николе ќе бидат насочени кон реализирање на партнерски проекти од поширок интерес на заедницата, кон градење мрежи и коалиции во сите области на делување на локалната самоуправа.

ПОДДРШКА НА НВО			Буџет на Општина Свети Николе за 2020 година
Р.бр	Назив	Наслов на проектот/ активноста	
1.	Здружение на пензионерите на Општина Свети Николе	Активности на Здружение на пензионерите на Општина Свети Николе	50 000
2.	Здружение на бегалци од Егејска Македонија Беломорци	Посета на Гаково во Р. Србија како едно од прибежиштата на Бегалците од Егејска Македонија	20 000
3.	Здружение на инвалиди на трудот	Програмски активности	30 000
4.	Црвен Крст	Развој на крводарителството 2020 Поддршка на традиционални активности, Ден на гладта, Недела на грижа за стари лица, Превенција од болести на зависност, Недела на борба против Сидата	30 000
5.	Извиднички одред Гоце Делчев	Младински активизам	150 000
6.	Општински одбор на Сојузот на борците од народно ослободителната и антифашистичката војна на Македонија 1941-1945 за Свети Николе и Лозово	Обележување на значајни настани и личности од народно ослободителната и антифашистичката војна на Македонија 1941-1945 поврзани со македонската борба за независност од поблиско и подалечното минато	30 000
7.	Граѓанска иницијатива на жени – ГИЖ Свети Николе	Слушни го гласот на руралната жена	60 000
8.	Градско мандолинско друштво Свети Никола	Годишна програма на Градско мандолинско друштво Свети Никола	100 000
9.	Организација на жените на Општина Свети Николе	Заедно во борба против рак на дојката	150 000
10.	Доброволно противпожарно друштво Свети Николе	Буџетирање активности на ДПД Свети Николе за 2020	90 000
11.	ЗГ ИИлинденски Марш – Поп Мартин 2007	Програмски активности	10 000
<b>ВКУПНО:</b>			<b>720 000</b>

Сите корисници на средства од Буџетот од оваа Програма во своите извештаи за спроведување на активности треба да достават и статистички податоци за опфатот на девојчиња/момчиња и мажи/жени како директни учесници. Ваквите извештаи се услов за повторно учество на јавните огласи во наредните години при донесување на Буџети на Општина Свети Николе.

### **III. ФИНАНСИРАЊЕ**

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од Буџетот на Општина Свети Николе од спонзорства и донации.

За активности од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата актуелност, квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2020 година, ќе бидат ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината.

### **IV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ**

Освен со финансиски средства Општина Свети Николе активностите на здруженијата на граѓани ќе ги помага и со:

- покровителство;
- доделување награди и признанија,
- обезбедување стручна, техничка и други видови помош,
- учество на промотивни и протоколарни средби.
- организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес,
- организирање кампањи, манифестации и др.
- организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат сферите на делување на општината
- формирање на координативно тело за соработка на Локалната самоуправа со НВО.

### **V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

Практичната реализација и следењето на активностите на оваа Програма ќе се одвива преку Одлението за образование, култура, здравство, социјална заштита и соработка со здруженија на граѓани и фондации во Општина Свети Николе.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

## **Образложение**

Соработката со НВО секторот Општина Свети Николе продолжува да ја развива. Обезбедувањето на простор за најуспешните здруженија на граѓани, големиот број реализирани партнерски проекти, создадоа основа и оваа година да се предвидат средства за овој вид активности.

Преку поддршката што Општина Свети Николе ја дава на развојот на НВО секторот во најголем дел ги покрива потребите на младите затоа што овие две области во најголем дел имаат членство што припаѓа на оваа популација. Меѓутоа, Општина Свети Николе останува отворена преку другите форми на делување да ги поддржи активностите на и иницијативите на граѓанскиот сектор.

Општина Свети Николе долгорочно ќе го поддржува граѓанскиот сектор и целите што заеднички општината и граѓанскиот сектор треба да ги постигнат во интерес на заедницата.

**Бр.0801-673**  
**04.12 . 2019 година**  
**Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе**  
**Претседател,**  

---

**Кире Алексов**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во општина Свети Николе во 2020 година бр. 0801- 674 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 04. 12. 2019 година.

**Бр.0901- 675/15**  
**04.12. 2019 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**М-р. Сашо Велковски.р.**

Врз основа на Законот за јавните патишта („Службен весник на РМ“ бр. 26/96, 40/99, 96/2000, 29/02, 68/04 и 84/2008), Советот на Општина Свети Николе на 43 седницата одржана на ден 04.12.2019 година ја донесе следната

## **ПРОГРАМА**

**за изградба,реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Свети Николе во 2020 година**

### **Општи одредби:**

**Оваа Програма претставува синтеза помеѓу потребите за одржување на постојната локална патна мрежа, нејзината неопходна реконструкција како и планирањата за изградба на нови локални патишта на ниво на општина Свети Николе од една страна, како и изградба, одржување и реконструкција на улиците во град Св.Николе и пошироко во општината.**

Потребите од пробивање, модернизација и одржување (тековно и инвестиционо) на локалните патни правци отсекогаш биле и се од перманентно значење за комуникација помеѓу населените места во општината. Исто така, патот заедно со водоснабдувањето и некои други основни предуслови за живот на човекот се основните потреби за развојот на стопанските капацитети од сите сфери на животот. Во таа насока, општината Свети Николе како земјоделско-сточарски регион во распространето ридско-планинско подрачје, со доизградбата на потребната локална патна мрежа до сите населени места може да се претендира на подинамичен развој, особено на сточарството, полјоделството, ловот, и планинскиот туризам во северозападниот дел на општината во таканарачениот “Гуришки регион”.

Без постоењето на соодветна патна мрежа комуникацијата помеѓу луѓето, размената на добра, до туротнастока, а сотоа и секаква појава и иницијатива би се соочила со проблеми уште во стартот. Токму од тие причини општина Свети Николе, посветува исклучително внимание на изградбата, одржувањето и реконструкцијата на постоечката патна мрежа, но ќе се залага за пробивање и изградба на локална патна мрежа до населените места каде тоа досега се уште не е сторено.

Потребите за развојот на локалната патна мрежа се уште се големи и ако досега постигнатите резултати посебно во последните десетина години се видливи и дадоа друг белег на Општината. Ако кон сето ова се додаде и нејзината географска местоположба и потребата од регионално и магистрално поврзување на целиот источен регион кон главниот град на Република Северна Македонија, кој според сите природни правци логички би било да поминуваат низ општина Свети Николе, тогаш се добива слика за потребите од развојот на патната мрежа во општината и сите патни правци.

### **Локални патни правци за зимско одржување:**

**Во Општина Свети Николе, како локални патни правци се утврдени:**



1. Локален пат број 1, од село Амзибегово, спој со регионален пат Р-105, до село Црнилиште, во должина од 3,56 км, ширина на коловозот 3,50 м асфалти до татни банкини од по 1,00 метар од двете страни на патот; делумно 1,8 км
2. Локален пат број 2, од село Црнилиште до спојот со магистралниот пат М-5 кај село Сарамзалино, во должина од 2,74 км, кој е асфалтиран;
3. Локален пат број 3, од село Пеширово до село Црнилиште, во должина од 1,4 км, и ширина на коловозот од 5,5 м, асфалтиран
4. Локален пат број 4, спој од регионален пат Р-105, кон село Ерџелија до село Мустафино, во должина од 7,7 км и ширина на коловозот од 5 м изработено да асфалт како и банкини од двете страни од по 1 м;
5. Локален пат број 5, од село Ерџелија кон село Кадрифико во до спојот со магистралниот пат М-5 кај, во должина од 2,5 км и ширина на коловозот од 5,5 м изработен од асфалт;
6. Локален пат број 6, од регионален пат Р-201, кај место викано "Пусто Валевици" до село Д. Ѓуѓанци, во должина од 3,15 км, ширина на коловозот од 3,00 м изработено до асфалт и банкини двапати по 1 м;
7. Локален пат број 7, спој од регионален пат Р-201, кај место викано "Пусто Валевици" до село Стањевци, во должина од 3,1 км, ширина на коловозот од 5,00 м изработен од асфалт и банкини двапати по 1 м;
8. Локален пат број 8, од Свети Николе до село Кнежје, во должина од 2,51 км, ширина на коловозот од 3,00 м изработен од асфалт и банкини двапати по 1 м;
9. Локален пат број 9, од село Горобинци до село Сопот, во должина од 3,42 км, ширина на коловозот од 3,50 м изработен од асфалт и банкини двапати по 1 м;
10. Локален пат број 10, од село Сопот преку село Преод до село Малино, должина од 10,87 км, ширина на коловозот од 3,5 м изработен од асфалт и банкини двапати по 1 м;
11. Локален пат број 11, спој со магистрален пат "Овче Поле" до село Богословец, во должина од 4,7 км, ширина на коловозот од 5,00 м земјен пат;
12. Локален пат број 12, од село Преод до село Крушица, во должина од 3,5 км, земјен пат;
13. Локален пат број 13, спој со магистрален пат М-5 кај "Овче Поле", до село Делисинци, во должина од 2,5 км, ширина на коловозот од 5,00 м земјен пат;
14. Локален пат број 14, од село Д. Ѓуѓанци до село Г. Ѓуѓанци, во должина од 3,3 км пробие патен правец;
15. Локален пат број 15, од село Г. Ѓуѓанци до село Строиманци, во должина од 3,2 км, исто така пробие пат
16. Локален пат број 16, од село Немањици до село Макреш, во должина од 5,64 км, непробиен;
17. Локален пат број 17, спој со регионален пат Р-210, кај село Мечкуевци до село Ранченци во должина од 1,4 км, и ширина на коловозот од 5 м, асфалтиран;
18. Локален пат број 18, од село Ранченци до село Патетини, во должина од 3,2 км, и ширина на коловозот од 4 м-асфалтиран; да

19. Локален пат број 19, од село Немањиц и преку Буриловци до село Ерцелија, во должина од 14,1 км, земјен пат;
20. Локален пат број 20, од село Буриловци преку село Арбасанци до село Стануловци во должина од 4,2 км непробиен земјен пат;
21. Локален пат број 21, од село Малино преку Алакинци до село Стањевци, во должина од 6,7 км, непробиен земјен пат;
22. Локален пат број 22, спој од регионален пат Р-201, кој село Мездра до село Орел во должина од 3,51 км и ширина на коловозот од 3 м изработен од асфалт како и банкени од двете страни од по 1 м;
23. Локален пат број 23, село Крушица до спој со пат Малино- Сушица, во должина од 4 км тампониран, од кој 2,0 км е и асфалтиран.

Исто така во оваа програма за зимско одржување подлежат и сите улици од град Свети Николе.

#### **Локални патни правци за реконструкција и планирана изградба:**

1. Локален пат за реконструкција, спој надвозник на Автопат А5 до село Ерцелија во должина од 3, км и ширина на коловозот од 4,0 метри комплетна реконструкција
2. Локален пат за изградба, спој клучка м.в. Преодски ливади до с. Алакинци со во должина од 3,3 км, ширина на коловозот од 4,0 м земјен пат и е потребно истиот да се асфалтира;
3. Локален пат за изградба од спој клучка магистрален пат Штип- Велес до с. Делесинци, во должина од 2,5 км ширина на коловозот од 4,0 м земјен пат и е потребно истиот да се асфалтира;
4. Локален пат за изградба од с. Преод до с. Трстеник, во должина од 3,1 км ширина на коловозот од 4,0 м е земјен пат и е потребно истиот да се асфалтира.
5. Локален пат за изградба, од село Долно Ѓуѓанци до село Горно Ѓуѓанци во должина од 3,3 километри, ширина на коловозот од 4,0 м земјен пат и е потребно истиот да се тампонира и асфалтира.
6. Локален пат Преод-Крушица во должина од 3,5 км комплет изведба (моментално е земјен)
7. Локален меѓуопштински пат Горобинци-Иванковци во должина од 6,15 км за изградба (земјен пат)
8. Локален меѓуопштински пат Кнежје-Гузумелци во должина од 3,5 км за изградба (земјен пат)
9. Локален меѓуопштински пат Црнилиште-Милино во должина од 9,1 км за изградба (земјен пат)
10. Локален меѓуопштински пат Мустафино-Врсаково во должина од 4,9 км за изградба (земјен пат)
11. Лента за исклучување и вклучување од регионален пат Р 1204 до ГП бр. 1 од ЛУПД за изградба на лесна и незагадувачка индустрија на КП 704, 705, 706 и 707 мв Меѓуендеци КО Амзабегово во должина од 130 метри и ширина на коловозната лента од 3,0 метри комплетна изградба

Од вкупната локална патна мрежа во должина 9,0 км ( ширина 4,0 метри) или со површина од 36.000,00 м<sup>2</sup> се за реконструкција на постоечки асфалт.

Од вкупната локална патна мрежа во должина 9,4 км (ширина 4,0 метри) или со површина од 37.600,00 м<sup>2</sup> се за изградба на пат со тампонирање и асфалтирање на истиот.

Програмата за изградба,реконструкција и одржување на локални патишта и зимско одржување на улици во општина Свети Николе,за 2020година како извори за финансирање ќе ги има следниве:

А.	ИЗВОРИНАФИНАСИРАЊЕ	
1.	Трансфери од магистрални и регионални патишта	3.293.294
	<b>Вкупно:</b>	<b>3.293.294</b>

Вака планираните средства во 2020година ќе бидат потрошени за изградба на нови и одржување на постоечките локални патишта и улици како и за зимско одржување во тековната година и тоа по следниот распоред на:

		РАСХОДИ	
ЈД	ЈД 0	Изградба и реконструкција на локални патишта и улици	
		Изградба и реконструкција на локални патишта	2.425.038
-		Зимско одржување на локални патишта	868.256
		<b>Севкупно:</b>	<b>3.293.294</b>

Реализацијата на ова Програма во главно ќе зависи од приливот на планираните средства во сите ставки од приходите.

Доколку не се обезбедат планираните средства, општина Свети Николе ќе определи приоритет на планираните објекти по оваа Програма, како и степенот на реализација во рамките на обезбедените финансиски средства и други предуслови за отпочнување на работа. По потреба Програмата може да биде дополнувана, променувана.

#### **ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ:**

Оваа Програма стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Св.Николе“.

Бр.0801-674  
Свети Николе  
04.12.2019 год.

Советна Општина Свети Николе

Претседател

\_\_\_\_\_

Кире Алексов

## СОДРЖИНА

1.Решение за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на УО „Народен музеј,, – Свети Николе . . . . .	стр.1
2.Решение за именување на член во Управниот одбор од редот на вработените во ОУ Дом на културата „Крсте Мисирков,, Свети Николе . . . . .	стр.
3.Правилник за наградување на ученици за успеси на републички, Олимписки и меѓународни натпревари . . . . .	стр.
4.Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на информатичката и комуникациската технологија (ИКТ) во 2020 година. . . . .	стр.
5.Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на културата во 2020 година . . . . .	стр.
6.Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на социјалната заштита во 2020 година. . . . .	стр.
7.Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе во 2020 година. . . . .	стр.
8.Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на заштита и спасување и противпожарната заштита во 2020 година. . . . .	стр.
9.Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и млади во 2020година. . . . .	стр.
10.Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието во 2020 година. . . . .	стр.
11.Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на меѓународната соработка во 2020 година. . . . .	стр.
12.Програма за еднакви можности на Општина Свети Николе за 2020 година . . . . .	стр.
13.Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на Локалниот економски развој во 2020година. . . . .	стр.
14.Програма за активностите на Општина Свети Николе за поддршка на НВО секторот во 2020година. . . . .	стр.
15.Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во општина Свети Николе во 2019 година. . . . .	стр.

**Бр. 0801- 676**  
**04.12.2019 година**  
**Свети Николе**